



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република  
Македонија" излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 8 август 2001  
Скопје

Број 59

Год. LVII

Аконтацијата за 2001 година изнесува  
7.800 денари. Овој број чини 200  
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1160.

Врз основа на член 35 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 59/2000), а во врска со член 33, став 1 од Законот за буџетите ("Службен весник на РМ" бр. 35/2001 - пречистен текст) и член 17 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2001 година ("Службен весник на РМ" бр. 10/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе

## ОДЛУКА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ КАЈ КОРИСНИЦИТЕ И ЕДИНКИТЕ КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### Член 1

Корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на Република Македонија можат да вработуваат нови работници и да пополнуваат упразнети работни места само под услов ако за тоа се обезбедени средства во Буџетот.

### Член 2

Вработувањето од член 1 на оваа одлука може да се изврши само врз основа на претходна писмена согласност од Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Македонија.

За новите вработувања, односно пополнување на упразнетите работни места кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот, пред да ја даде согласноста од став 1 на овој член, Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Македонија обезбедува мислење од Министерството за финансии за обезбедени финансиски средства за оваа намена.

Барањата за нови вработувања, како и за пополнување на упразнети работни места во смисла на став 1 на овој член се доставуваат до Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Македонија.

### Член 3

Оваа одлука не се однесува на лицата кои се избрани преку непосредни избори од граѓаните на Република Македонија, како и на именувани лица од Собранието на Република Македонија и Владата на Република Македонија.

### Член 4

При пријавувањето на нови вработувања во Заводот за вработување на Република Македонија, субјектите од член 1 на оваа одлука се должни да ја приложат и писмената согласност од Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Македонија.

### Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4603/1  
24 јули 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1161.

Врз основа на член 35 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 59/2000), а во врска со член 33, став 1 од Законот за буџетите ("Службен весник на РМ" бр. 35/2001 - пречистен текст), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе

## ОДЛУКА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ КАЈ КОРИСНИЦИТЕ И ЕДИНКИТЕ КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ФОНДОВИТЕ

### Член 1

Корисниците и единките корисници на средства од Буџетите на Фондовите можат да вработуваат нови работници и да пополнуваат упразнети работни места само под услов ако за тоа се обезбедени средства во Буџетот на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Фондот за магистрални и регионални патишта, Фондот за водите, Фондот за животна средина и Заводот за вработување на Република Македонија.

### Член 2

Вработувањето од член 1 на оваа одлука може да се изврши само врз основа на претходна писмена согласност од Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Македонија.

За новите вработувања, односно пополнување на упразнетите работни места кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетите, пред да ја даде согласноста од став 1 на овој член, Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Македонија обезбедува мислење од Министерството за финансии за обезбедени финансиски средства за оваа намена.

Барањата за нови вработувања, како и за пополнување на упразнети работни места во смисла на став 1 на овој член се доставуваат до Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Македонија.

### Член 3

Оваа одлука не се однесува на именувани лица од Собранието на Република Македонија и Владата на Република Македонија.

### Член 4

При пријавувањето на нови вработувања во Заводот за вработување на Република Македонија, субјектите од член 1 на оваа одлука се должни да ја приложат и писмената согласност од Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Македонија.

### Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4603/2  
24 јули 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1162.

Врз основа на член 35 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 59/2000), а во врска со член 11 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на РМ" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ВРАБОТУВАЊЕ КАЈ ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈА-**  
**ТИЈА ОСНОВАНИ ОД ВЛАДАТА НА**  
**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**Член 1**

Јавните претпријатија основани од Владата на Република Македонија можат да вработуваат нови работници и да пополнуваат упразнети работни места само под услов ако за тоа се обезбедени средства во финансвиот план на Јавното претпријатие.

**Член 2**

Вработувањето од член 1 на оваа одлука може да се изврши само врз основа на претходна писмена согласност од Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Македонија.

За новите вработувања, односно пополнување на упразнетите работни места кај Јавните претпријатија основани од Владата, пред да ја даде согласноста од став 1 на овој член, Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Македонија обезбедува мислење од Министерството за финансии за обезбедени финансиски средства за оваа намена.

Барањата за нови вработувања, како и за пополнување на упразнети работни места во смисла на став 1 на овој член се доставуваат до Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Македонија.

**Член 3**

Оваа одлука не се однесува на именувани лица од Владата на Република Македонија.

**Член 4**

При пријавувањето на нови вработувања во Заводот за вработување на Република Македонија, субјектите од член 1 на оваа одлука се должни да ја приложат и писмената согласност од Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Македонија.

**Член 5**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4603/3  
24 јули 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

1163.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР**  
**НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТАТА**  
**СКОПЈЕ**

1. Исмет Лимани се разрешува од должноста директор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасиштата - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4604/1  
24 јули 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

1164.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА СТОПА-**  
**НИСУВАЊЕ СО ПАСИШТАТА - СКОПЈЕ**

1. За директор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасиштата - Скопје, се именува Нуман Салаи, дипл. правник од Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4605/1  
24 јули 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

1165.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕ-**  
**НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ**  
**И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИО-**  
**НАЛНИТЕ ПАТИШТА "МАКЕДОНИЈАПАТ" -**  
**СКОПЈЕ**

1. Садик Беќири се разрешува од должноста заменик на директорот на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта "Македонијапат" - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4606/1  
24 јули 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

1166.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ**  
**НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МА-**  
**ГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА**  
**"МАКЕДОНИЈАПАТ" - СКОПЈЕ**

1. За заменик на директорот на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта "Македонијапат" - Скопје, се именува Ибиш Кадриу, дипл. социолог од Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4607/1  
24 јули 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

1167.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК**  
**НА ДИРЕКТОР НА ЈП "МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗ-**  
**НИЦИ" - СКОПЈЕ**

1. Хамзи Џафери се разрешува од должноста заменик на директор на ЈП "Македонски железници" - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4608/1  
24 јули 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

1168.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ  
НА ЈП "МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" - СКОПЈЕ**

1. За заменик на директорот на Јавното претпријатие "Македонски железници" - Скопје, се именува Сејдин Абази, дипл. машински инженер - насока термодинамика, од Кичево.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4609/1  
24 јули 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

1169.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК  
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОРОТ СКОПЈЕ  
СО ОТВОРЕНИ ОДДЕЛЕНИЈА ВО КРИВА  
ПАЛАНКА И ВЕЛЕС**

1. Се разрешува Нефаил Елези од должноста заменик на директорот на Затворот Скопје со отворени одделенија во Крива Паланка и Велес.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4610/1  
24 јули 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

1170.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ  
НА ЗАТВОРОТ СКОПЈЕ СО ОТВОРЕНИ ОДДЕЛЕНИЈА  
ВО КРИВА ПАЛАНКА И ВЕЛЕС**

1. За заменик на директорот на Затворот Скопје со отворени одделенија во Крива Паланка и Велес, се именува Фаредин Мифтари, професор во Гимназијата "Зеф Љуш Марку" - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4611/1  
24 јули 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

1171.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР  
НА БИРОТО ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКАТА  
СОПСТВЕНОСТ**

1. Се разрешува Рамадан Ахмети од должноста директор на Бирото за заштита на индустриската сопственост, орган во состав на Министерството за економија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4612/1  
24 јули 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

1172.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА  
ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКАТА  
СОПСТВЕНОСТ**

1. За директор на Бирото за заштита на индустриската сопственост, орган во состав на Министерството за економија, се именува Ремзи Абдулаи, дипл. инж. технолог од Гостивар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4613/1  
24 јули 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

1173.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК  
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАВОДОТ ЗА СТАТИСТИКА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Се разрешува Насер Мамути од должноста заменик на директорот на Заводот за статистика на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4614/1  
24 јули 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

1174.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ  
НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**

1. За заменик на директорот на Државниот завод за статистика се именува Агим Фазлиу, дипл. социолог од Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4615/1  
24 јули 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

1175.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР  
НА ЈП ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ  
ПЛАНОВИ - СКОПЈЕ**

1. Климент Заров се разрешува од должноста директор на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4567/1  
24 јули 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

1176.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА ПРОС-  
ТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ - СКОПЈЕ**

1. За директор на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови - Скопје, се именува Благоја Анастасиевски, дипл. град. инж. директор на АД "Полог Проект" - Гостивар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4568/1  
24 јули 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

1177.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО  
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ  
РАБОТИ**

1. За државен секретар во Министерството за надворешни работи се именува м-р Виктор Габер, досегашен потсекретар во ова министерство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4569/1  
24 јули 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

1178.

Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 став 2 од Законот за заштита на децата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ  
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТ-  
СКО ОДМОРАЛИШТЕ "ПЕЛИСТЕР" - БИТОЛА**

1. За членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детско одморалиште "Пелистер" - Битола се именуваат:

- Лирија Абдулахи, дипл. економист
- Цемсен Марковски
- Владо Трајковски
- Томислав Христовски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4572/1  
24 јули 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

1179.

Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 став 2 од Законот за заштита на децата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ  
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТ-  
СКО ОДМОРАЛИШТЕ "МЛАДОСТ" - СКОПЈЕ**

1. За членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детско одморалиште "Младост" - Скопје се именуваат:

- Фатмир Етеми, пратеник во Собранието на Република Македонија
- Александар Трајчевски
- Бранислав Христовски
- Дрита Исени, вработена во општина Центар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4573/1  
24 јули 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

1180.

Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 став 2 од Законот за заштита на децата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ  
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -  
ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ "МАЈСКИ ЦВЕТ" -  
СТРУГА**

1. За членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детско одморалиште "Мајски Цвет" - Струга се именуваат:

- Мустафа Теља, од Струга
- Фарук Сарач, доктор на медицина
- Зоран Стефановски
- Жарко Шопошки.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4574/1  
24 јули 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

#### 1181.

Врз основа на член 96 став 4, а во врска со член 133 став 2 од Законот за заштита на децата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јули 2001 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ "ИЛИНДЕН" - ГОСТИВАР

1. За членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детско одморалиште "Илинден" - Гостивар се именуваат:

- Рамазан Арифџи, наставник во ОУ с. Равен
- Кирами Амза, градоначалник на општината Србиново
- Елмази Идаев, директор на Радио Гостивар
- Владо Лазаревски, дипл. маш. инженер, раководител на Секција на ЈП "Македонијат" - Гостивар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4575/1  
24 јули 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

#### 1182.

Врз основа на член 43 од Законот за семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување, признавање, одобрување и заштита на сорта ("Сл. весник на РМ" бр. 41/2000), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

### ПРАВЛНИК ЗА ВИСИНАТА, НАЧИНОТ И ВРЕМЕНСКИТЕ РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ НА СОРТАТА И ЗА КОНТРОЛА НА СОРТАТА

#### Член 1

Со овој правилник се утврдува висината, начинот и временските рокови за плаќање на трошоците на постапката за признавање на новосоздадената сорта, односно за одобрување за воведување во производството на странска сорта, како и за контрола на сортата (домашна или странска).

Висината на трошоците за постапката за признавање на новосоздадени сорти, односно одобрување да се воведат во производство странска сорта на земјоделски култури, изнесува и тоа:

Култура	Цена на чинење за признавање на нова сорта во ДЕМ	Цена на чинење за одобрување за воведување на нова сорта во производ. во ДЕМ
---------	---	--

#### ЖИТНИ КУЛТУРИ

1. Есенски култури	370	450
2. Пролетни култури	320	390
3. Пченка	470	570
4. Хелда	390	470
5. Ориз	450	540
6. Просо	360	430
7. Сирак	400	480

#### ИНДУСТРИСКИ КУЛТУРИ

1. Шеќерна репа	450	540
2. Маслодајна репка	360	430
3. Цикорија	320	390
4. Кикиритки	400	480
5. Сусам	360	430
6. Коноп	360	430
7. Лен	360	430
8. Соја	400	480
9. Памук	400	480
10. Сончоглед	450	540
11. Хмељ	470	570
12. Тутун	460	550
13. Афион	400	480
14. Рицинус	400	480
15. Чичока	360	430

#### ДОБИТОЧНИ КУЛТУРИ

1. Едногодишни за зелена маса	330	400
2. Едногодишни за зрно	360	430
3. Повеќегодишни за зелена маса	300	360
4. Повеќегодишни за зрно	320	370

#### ГРАДИНАРСКИ КУЛТУРИ

1. Домати во заштитени простории	530	640
2. Домати на отворено - индетерминантни	480	580
3. Домати индустриски	450	540
4. Пиперка во заштитени простории	400	480
5. Пиперка на отворено - обични, индустриски	400	480
6. Патлиџан	530	640
7. Краставици во заштитен простор	480	580
8. Краставици на отворено и корнишони	360	430
9. Кромид	360	430
10. Лук	360	430
11. Праз	300	360
12. Цвекло	400	480
13. Зелкови култури	400	480
14. Бостан	360	430
15. Морков, пашканат	380	460
16. Грав, боранија-виткачи	330	400
17. Грав, боранија-ниски	330	400
18. Бакла	330	400
19. Спанаќ	300	360
20. Целер, магдонос	300	360
21. Ротквица, алабаш, репка	300	360
22. Компир	480	580
23. Бамја	300	360
24. Салата	300	360
25. Печурка	600	720

#### ЛЕКОВИТИ ЗАЧИНИ

1. Едногодишни култури	330	400
2. Повеќегодишни култури	300	360

#### Член 2

Трошоците од член 1 на овој правилник се плаќаат во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Македонија, на денот на плаќањето.

**Член 3**

Средствата од член 1 на овој правилник се уплатуваат на посебна сметка при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, заедно со поднесувањето на барањето за признавање и одобрување на сорта, со приложување на доказ за целосно платени трошоци според член 1 на овој правилник.

**Член 4**

Трошоците за контрола на сортата се плаќаат во висина на цената утврдена во член 1 на овој правилник и се уплатуваат на сметката од член 3 на овој правилник. Доказот за уплатени средства за контрола се доставува заедно со поднесеното барање за контрола на домашната, односно странската сорта.

**Член 5**

Дел од средствата што се уплатуваат на сметката на член 3 од овој правилник се користат за намирување на фактичките трошоци на постапката за признавање, односно одобрување и контрола на сорта.

**Член 6**

Со денот на влегување во сила на овој правилник, престанува да важи Наредбата за трошоците за постапката за признавање на новосоздадена сорта, односно одобрување да се воведат во производство странска сорта ("Сл. весник на РМ" бр. 59/98).

**Член 7**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-5197  
26 јули 2001 година  
Скопје

Министер,  
Марјан Ѓорчев, с.р.

1183.

Врз основа на член 19 став 3 од Законот за внатрешна пловидба ("Сл. весник на РМ" бр. 27/2000), министерот за транспорт и врски донесе

**П РА В И Л Н И К  
ЗА ВИДОТ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕТО  
НА КАПАЛИШТЕТО**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува видот и обележувањето на капалиштето.

**Член 2**

Капалиштето се гради согласно прописите за градба на објекти, по претходно прибавено мислење од Капетанијата на пристаништата.

Подрачјето на капалиштето треба да биде видливо обележано.

**Член 3**

Водените површини на водите наменети за капење треба да бидат одвоени од водените површини наменети за други спортски активности, со меѓусебно поврзани пловки со портокалова боја, со пречник најмалку 20 см. на оддалеченост од 5 м. а меѓу нив пловки со бела боја на оддалеченост од 0,5 м.

На капалиштата на езера, оддалеченоста на оградената водена површина од брегот е 150 м.

**Член 4**

Капалиштето во зависност од намената може да биде наменето за деца, за непливачи и за пливачи.

Во капалиштето определено за повеќе намени водените површини треба да бидат обележани посебно за секоја намена.

**Член 5**

Водените површини на капалиштата наменети за деца, треба да бидат видливо обележани со натпис и одделени од останатите водени површини со поврзани пловки со бела боја во растојание од 0,5 м.

Длабочината на водата не смее да биде поголема од 0,6 м.

**Член 6**

Водената површина во капалиштето наменето за непливачи, треба да биде видливо обележана со натпис и одделена од останатите водени површини со поврзани пловки со бела боја во растојание од 0,5 м.

Длабочината на водата не смее да биде поголема од 1,35 м.

**Член 7**

Дното на капалиштето со длабочина до 5 м. треба да биде исчистено од предмети и растенија.

**Член 8**

Приодите и местата за скокање во вода, природите до тобоганите и другите реквизити во вода и покрај неа, како и површините околу тушевите, треба да бидат безбедни и да не предизвикуваат лизгање.

**Член 9**

Водените површини наменети за скокови во вода во капалиштето каде видливоста под нивото е поголема од 1,8 м. треба да бидат видливо обележени.

Конструкцијата на скокалицата и длабочината на водата треба да биде во согласност со правилата на Меѓународната пливачка организација (ФИНА).

**Член 10**

Водената површина под тобоганот, односно на крајот од тобоганот, треба да биде видливо обележана.

Длабочината под тобоганот, треба да биде најмалку 1 м. при најниско ниво на водата.

Водената површина каде што капачот паѓа во вода, треба да има безбедносен дел со ширина од 2 м. и должина 6 м.

**Член 11**

Ако употребата на реквизитите (скокалица, тобоган итн.) не е дозволена, тоа треба да биде посебно обележано, а приодот адекватно затворен.

**Член 12**

Во капалиштето треба да се обезбеди, непречено и безбедно капење. Безбедноста при капењето е обезбедена ако на секој капач во капалиштето му припаѓаат 7 м<sup>2</sup> од водената површина.

Капацитетот на капалиштето се определува кога максималниот број капачи пресметан во однос на водената површина на капалиштето согласно став 1 на овој член се помножи со бројот четири.

**Член 13**

Корисникот, односно управувачот на капалиштето треба:

- да обезбеди лица обучени за спасување, направи, опрема и средства за безбедна работа на капалиштето;

- на видно место да постави правила за начинот на користење на капалиштето, знаци за предупредување и соодветно однесување;

- да обезбеди телефонска и радио врска со: здравствената служба, центарот за известување или со станица на полицијата и Капетанијата на пристаништата;

- да обезбеди опрема и средства за спасување на вода и пружање прва медицинска помош.

**Член 14**

Корисникот, односно управителот на капалиштето, правилата за начинот на користење на капалиштето, ги објавува на соодветна табла која ја истакнува на видно место во капалиштето.

Правилата од став 1 на овој член содржат:

- име на капалиштето;

- намена на водените површини (за деца, за непливачи, за пливачи);

- нацрт на капалиштето со легенда;

- температура на воздухот и водата;

- посебни предупредувања;

- работно време и

- цена на влезницата.

## Член 15

За време на работа на капалиштето сите водени површини во капалиштето се набљудуваат од претходно определени набљудувачки места.

Набљудувачкото место треба да биде поставено така за да може целосно да се набљудува определена водена површина.

Набљудувачкото место треба да биде заштитено од сонце, опремено со мегафон или свирче, односно озвучено и опремено со адекватни средства за спасување на вода.

Капалиштата со повеќе спасители на вода треба да бидат опремени и со средства за нивно меѓусебно комуницирање.

При определување на бројот на набљудувачките места, треба да се обезбеди:

- од набљудувачкото место во висина на човек во стоечки став да се набљудува најмногу до 25 м.;
- од набљудувачко место во висина од 3 м. да се набљудува најмногу до 50 м.;
- од набљудувачко место во висина од 5 м. да се набљудува најмногу до 75 м.;
- од набљудувачко место во висина од 7,5 м. да се набљудува најмногу до 100 м.

Најдолга граница на набљудување е 100 м. од местото на набљудувањето. Границите на набљудување на опасните делови (места под скокалници, тобогани и преоди од делот на водената површина наменета за непливачи, во делот на водената површина наменета за пливачи), не смеа да биде оддалечена повеќе од 50 м. од местото на набљудување.

Во случај кога набљудуваниот дел има и необезбедени делови, делот на набљудуваните водени површини се намалува на половина.

## Член 16

Корисникот, односно управителот на капалиштето за време на работа на капалиштето треба да обезбеди спасување на вода во случај на опасност.

## Член 17

Корисникот, односно управителот на капалиштето за време на работа на капалиштето треба да обезбеди прва медицинска помош за случај на давење, или други настанати повреди во капалиштето.

Ако пружањето прва медицинска помош во капалиштето не задоволува, корисникот односно управителот на капалиштето треба да се погрижи капамот веднаш да се пренесе во здравствена организација.

За време на работа, во капалиштето треба да биде обезбедена можност за непречен пристап во капалиштето на колата за спасување.

## Член 18

Во капалиштето во кое водената површина не е поголема од 660 м<sup>2</sup>; одржувањето ред, набљудувањето, спасувањето и пружањето прва медицинска помош го врши најмалку еден спасител на вода.

Во капалиштето во кое водената површина не е поголема од 1.500 м<sup>2</sup>, одржувањето ред, набљудувањето, спасувањето и пружањето прва медицинска помош го вршат најмалку двајца спасители на вода, еден што врши набљудување и друг што ги врши задачите на одржување ред, спасување и пружање прва медицинска помош.

Во капалиштето со големина над утврдената во став 1 и 2 на овој член, треба да има најмалку онолку спасители на вода колку што има во капалиштето определени места за набљудување и дополнително барем уште еден спасител на вода кој ги врши задачите на одржување ред, спасување и пружање прва медицинска помош.

## Член 19

Во капалиштето во кое корисник е здравствена организација, или воспитно-образовна организација, или кога капалиштето го користат самоорганизираните групи под раководство на физиотерапевт, инструктор по пливаче или спасител, исполнувањето на обврските од член 16 и 17 став 1 и 2 на овој правилник ги врши организацијата, односно водачот на организираната група.

## Член 20

Корисникот, односно управувачот на капалиштето ги евидентира несреќите и повредите на капаците во вода и при употреба на капалишните реквизити, со податоци за унесреќениот - повредениот, за времето и околностите во кои се случила несреќата, како и за пружената помош.

Евиденцијата од став 1 на овој член се доставува до заводот кој води здравствена статистика и до Капетанијата на пристаништата.

## Член 21

Спасителот на вода:

- непрекинато го набљудува делот од капалиштето определен за набљудување, во случај на опасност презема спасување, доколку сам ги извршува задачите за спасување, или јавува за опасноста на спасителот кој ги врши задачите за спасување;

- бара од капамот или посетител кој го крши капалишниот ред да го напушти капалиштето и за тоа ја известува полицијата;

- забранува употреба на објекти и реквизити за капење на капамот кој е очигледно дека со тоа ја загрозува сопствената и безбедноста на другите;

- го известува корисникот, односно управувачот на капалиштето за потребата од забрана на употреба на водената површина заради хигиенски или други оправдани причини, заради безбедност во капалиштето, или за ограничување на бројот на посетителите, доколку е надминат капацитетот на капалиштето.

## Член 22

Капалиштето треба да биде обележано со: знаци за опасност, знаци за забрана и знаци за обврска.

Со знак "спасител на вода" се обележуваат: местото за набљудување, местото за пружање прва медицинска помош и чамците наменети за спасување на вода.

## Член 23

Знаците за опасност го предупредуваат капамот за опасните места, односно за опасностите што му се закануваат.

Знаци за опасност се:

1. "Знак за пливачи" - означува водени површини наменети за пливачи. Се поставува еден метар пред брегот на водената површина наменета за пливачи;
2. "Знак за непливачи" - означува водена површина за непливачи. Се поставува еден метар пред брегот на водената површина наменета за непливачи;
3. "Знак за деца" - означува водена површина наменета за деца. Се поставува еден метар пред брегот на водената површина наменета за деца;
4. "Знак длабочина на водата" - означува длабочина на водата во метри. Се поставува на брегот покрај водата, како и на места наменети за скокање во вода;
5. Знак "скала во вода" - означува преод од една длабочина во друга. Се поставува еден метар пред преодот во опасна длабочина.

## Член 24

Знаците за забрана ги известуваат капаците за тоа кои и какви однесувања се забранети во целото капалиште или на поделни негови делови. Знаци за забрана се:

1. Знак "забрана за скокање во вода" - означува места забранети за скокање во вода: Се поставува на влезот во капалиштето ако забраната важи за сите водени површини, или на место каде скокањето во вода не е дозволено;

2. Знак "забрана за пливаче под вода" - означува водени површини забранети за пливаче под вода. Се поставува на влезот во капалиштето ако забраната важи за сите водени површини во капалиштето, или на место каде пливачето под вода е забрането;

3. Знак "забранет влез на животни" - означува место забрането за носење животни. Се поставува пред местата забранети за носење животни;

4. Знак "забрана за играње со топка" - означува место забрането за играње со топка. Се поставува пред местата забранети за играње со топка.



## Член 25

Знакот за обврска го известува капачот за неговото задолжително однесување во капалиштето.

Знак "задолжителен правец" - се поставува така што да е очигледно во кој правец треба да оди капачот.

## Член 26

Знакот за опасност има форма на рамностран триаголник, со страни 0,50 x 0,50 x 0,50 м. Основата на триаголникот е жолта, а рабовите црвени. Ширината на рабовите е 0,05 м. Символот и натписот на знакот се со сина боја.

Знакот за забрана има форма на круг, со дијаметар 0,50. Основата на кругот е сина, а рабовите црвени. Ширината на работ и дијагоналата се 0,05 м. Символот на знакот е со бела боја.

Знакот за обврска има форма на круг, со дијаметар 0,50 м. Основата на кругот е сина. Символот на знакот е со бела боја.

Знакот "спасител на вода" е во форма на квадрат. Основата на квадратот е бела. Во средината има круг, со дијаметар од најмалку 0,08 м, со елементи на венец за спасување со бела и црвена боја и натпис "спасител на вода" со сини букви, а во средината црвен крст и вода.

Страните на знакот спасител на вода, со кој се обележуваат местата за набљудување, пружање прва медицинска помош и чамците наменети за спасување на вода се со димензии од најмалку 0,20 м.

Графичкиот приказ на знаците од став 1, 2, 3 и 4 на овој член е даден во прилог 1, кој е составен дел на овој правилник.

## Член 27

Спасителот на вода на левиот ракав, или на левиот преден дел на маица со бела боја, носи знак "спасител на вода".

## Член 28

Капалиштето треба да биде обезбедено со опрема за спасување на вода и пружање прва медицинска помош.

Опремата од став 1 на овој член треба да е сместена на видно означен простор и поставена така да е брзо достапна. Сите составни делови на опремата за спасување и пружање прва медицинска помош, треба постојано да бидат на располагање.

## Член 29

Капалиштата треба да се опремени со следната спасувачка опрема:

- спасувачки коноп со осмица;
- спасувачки топки или обрачи;
- чамец за спасување со спасувачки обрач, а во личини на секои 50 м. по еден обрач за спасување, или топка со најмалку 30 м. коноп.

## Член 30

Во капалиштето треба да има обезбеден објект или простор за пристап до водените површини, за сместување и за пружање прва медицинска помош, кој треба:

- да биде осветлен;
- да има ладна и топла вода;
- санитарните да бидат во непосредна близина;
- да има телефон;
- да има легло со определен број топла облека;
- да има плакар за сместување санитарска опрема и материјал и

- сидовите и подовите да бидат обложени со материјал кој лесно се одржува.

## Член 31

Спасителот на вода треба да ја има следната опрема:

- свирче;
- мегафон и опрема за слободно нуркање (маска и пераи).


## Член 32

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-8011  
27 јули 2001 година  
Скопје

Министер  
за транспорт и врски,  
Љупчо Балкоски, с.р.

## ЗНАЦИ ЗА ОБВРСКА



1. Знак за задолжителен правец



1. Знак за спасител на вода



**ЗНАЦИ ЗА ЗАБРАНА**



1.Забрана за скокање во вода



3.Забрана влез за животини



2.Забрана за пливање под вода




4.Забрана за играње со топка

### ЗНАЦИ ЗА ОПАСНОСТ




1.Знак за пливачи




3.Знак за деца



2.Знак за непливачи



4.Знак за длабочина на вода



4.Знак за скала на вода

**1184.**

Врз основа на член 66 став 3 од Законот за внатрешна пловидба ("Сл. весник на РМ" бр. 27/2000), министерот за транспорт и врски донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА БРОЈОТ И СОСТАВОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА  
ЕКИПАЖ ЗА БЕЗБЕДНА ПЛОВИДБА НА БРО-  
ДОВИТЕ ВО ВНАТРЕШНА ПЛОВИДБА**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува бројот и составот на членовите на екипаж за безбедна пловидба на бродовите во внатрешната пловидба.

**Член 2**

Патнички брод во состав на екипажот треба да има:

1. заповедник и морнар на брод со централно далечинско управување погонска сила до 220 Кв;
2. заповедник, машинист и морнар на брод со централно далечинско управување погонска сила над 220 Кв;
3. заповедник, бродски крмар, машинист и морнар на брод без централно далечинско управување погонска сила над 220 Кв.

**Член 3**

Товарен брод, влекач и потискувач, во составот на екипажот треба да имаат:

1. Брод со сопствен погонски уред до 220 Кв.
    - а) заповедник и морнар на брод со централно далечинско управување;
    - б) заповедник, машинист и морнар на брод без централно далечинско управување.
  2. Брод со сопствен погонски уред над 220 Кв.
    - а) заповедник, машинист и морнар на брод со централно далечинско управување;
    - б) заповедник, бродски крмар, машинист и морнар на брод без централно далечинско управување.
- Товарен брод без сопствен погон со уред за кормиларење, најмалку треба да има заповедник на брод.

**Член 4**

Технички брод со сопствен погонски машински уред, во составот на екипажот треба да има:

1. заповедник, раководител на технички брод, машинист и морнар на брод со централно далечинско управување;
  2. заповедник, раководител на технички брод, бродски кормилар, машинист и морнар на брод без централно далечинско управување.
- Технички брод без сопствен погонски машински уред, кој опслужува други пловни објекти, најмалку треба да има раководител на техничкиот брод и морнар.

**Член 5**

Пливачки објект во составот на екипажот треба да има:

1. заповедник со звање морнар на пливачки објект од 50 до 500 тони депласман;
2. заповедник со звање крмар на товарен брод на пливачки објект над 500 тони депласман.

**Член 6**

Скела со сопствен погонски машински уред треба да има заповедник на скела со звање морнар моторист и морнар.

Скела без сопствен погонски машински уред треба да има заповедник на скела со звање морнар со положен испит.

**Член 7**

Бродот не треба да има екипаж ако е потискуван (туркан) или влечен кон страната (бокот) на друг брод, под услов екипажот на другиот брод да е доволно броен и стручен за да обезбеди сигурност во пловидбата.

За време на стојење во пристаниште, или надвор од пловен пат, бродот не треба да има екипаж, но треба да биде под стручен надзор.

**Член 8**

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот со најмалиот број на членови на екипажот за безбедна пловидба што мораат да го имаат бродовите на внатрешната пловидба на трговската морнарица на СФРЈ ("Сл. лист на СФРЈ" бр. 32/82).

**Член 9**

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија"

Бр. 02-8012  
27 јули 2001 година  
Скопје

Министер  
за транспорт и врски,  
**Љупчо Балкоски, с.р.**

**1185.**

Врз основа на член 33 од Законот за внатрешна пловидба ("Сл. весник на РМ" бр. 27/2000), министерот за транспорт и врски донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ  
ПРОБНО ВОЗЕЊЕ НА БРОД**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат посебните услови за вршење на пробно возење на брод.

**Член 2**

Пробно возење на брод е пловидба на брод за време и по градење на бродот, преправка на бродот и при вршење основен преглед на бродот.

**Член 3**

Местото и времето за вршење пробно возење на брод, треба да се пријави во Капетанијата на пристаништата, најмалку 8 дена пред вршење на пробното возење.

Органот од став 1 на овој член ги известува учесниците во внатрешната пловидба за времето и местото на вршење пробно возење на брод.

**Член 4**

На бродот на кој се врши пробно возење, освен членовите на екипажот може да се наоѓаат и лицата што изведуваат работи на бродот, или вршат други испитувања, односно преглед на бродот.

Членовите на екипажот и лицата од став 1 на овој член треба да бидат навремено качени на бродот, заради запознавање со постапките, односно дејствијата што ќе се изведуваат на бродот за време на пробното возење.

**Член 5**

Заповедникот на бродот на кој се врши пробно возење, треба да има најмалку две години пловидбен стаж во својство на заповедник на брод во секторот на внатрешната пловидба.

**Член 6**

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за вршење пробно возење на бродови ("Сл. лист на СФРЈ" бр. 22/88).

**Член 7**

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-8013  
27 јули 2001 година  
Скопје

Министер  
за транспорт и врски,  
**Љупчо Балкоски, с.р.**

**1186.**

Врз основа на член 132 став 2 од Законот за внатрешна пловидба ("Сл. весник на РМ" бр. 27/2000), министерот за транспорт и врски донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА НАЧИНОТ НА КОЈ СЕ ВРШИ НУРКАЊЕТО**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на кој се врши нуркањето, во водите на Република Македонија.

**Член 2**

Нуркање може да се врши за:

- спортско - рекреативни цели;
- едукација на нуркачи;
- подводни натпревари;
- подводни истражувања и
- подводно фотографирање и снимање за лични потреби.

Употреба на направи за фотографирање и снимање под вода управувани од површината не се сметаат за нуркање.

**Член 3**

Нуркањето се врши со нуркачка опрема и тоа:

- автономна нуркачка опрема;
- поврзана нуркачка опрема и
- технички помагала за нуркање.

Автономна нуркачка опрема е комплет на апарат кој се состои од сад за компримиран воздух, кислород или друга смеса на гасови за дишење, уреди за дишење под површината кои нуркачот ги носи со себе, компензатор за пловност и нуркачки мерни инструменти.

Поврзана нуркачка опрема е опрема кај која дишниот медиум се добива од површината, така што нуркачот е поврзан со црево и кабел со површината.

Технички помагала за нуркање се сите останати направи кои служат за движење или престој под вода со човечки екипаж.

**Член 4**

При нуркање за спортско - рекреативни цели со употреба на автономна нуркачка опрема, најголемата дозволена длабочина за нуркање изнесува 40 метри.

**Член 5**

Подрачјето за нуркање со автономна нуркачка опрема или со технички помагала треба да е видливо обележано, согласно Меѓународниот сигнален кодекс.

**Член 6**

Нуркање може да врши лице со важечка нуркачка дозвола издадена во земјата и странство.

Нуркањето може да се врши само на места што не се забранети за нуркање, односно на места дозволени за организирани нуркања.

При издавање на нуркачката дозвола Сојузот на организациите за подводни активности на Македонија, е должен да го извести лицето на кое му ја издава дозволата, за местата забранети за нуркање, за местата дозволени за организирани нуркања и за местата што не се забранети за нуркање.

**Член 7**

Сојузот на организациите за подводни активности на Македонија, секоја година писмено го известува Министерството за транспорт и врски за бројот на издадените нуркачки дозволи во претходната година.

**Член 8**

Спортски подводни натпревари, може да се одржуваат по претходна согласност од Министерството за транспорт и врски - Капетанијата на пристаништата.

**Член 9**

- Нуркање не може да се врши:
- во пристаништа и на нивни влезови;
- во близина на воени објекти;

- во пограничен појас и
- на посебно обележани места согласно други прописи, освен ако нуркањето се изведува заради полициски или воени потреби, односно со претходна согласност од Министерството за транспорт и врски - Капетанија на пристаништата.

**Член 10**

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-8014  
27 јули 2001 година  
Скопје

Министер  
за транспорт и врски,  
**Љупчо Балкоски, с.р.**

**1187.**

Врз основа на член 99 од Законот за внатрешна пловидба ("Сл. весник на РМ" бр. 27/2000), министерот за транспорт и врски, донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА НАЧИНОТ НА ИСТАКНУВАЊЕ И ВЕЕЊЕ  
НА ЗНАМЕ**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на истакнување и веење на знамето на Република Македонија, на бродовите што имаат македонска државна припадност.

**Член 2**

Знамето на Република Македонија (во натамошниот текст: знамето), освен на бродовите што пловат на едра, се истакнува на крмено знамено копје, а ако тоа не е можно на знамена сошка. Доколку и тоа не е можно, а на бродот има повеќе јарболи, знамето се истакнува на крмениот јарбол.

Знамето секогаш треба да биде подигнато, така што горниот раб од знамето да го достигнува врвот на знаменото копје, сошка или јарбол.

На врвот од јарболот на кој се вее знамето, не смее да се вее и друго знаме, или да се истакнува друг знак.

**Член 3**

Големината на знамето што се вее треба да е сразмерна на големината на бродот.

Може да се вее знаме со големини:

1. 2,50 x 3,75 м
2. 1,40 x 2,10 м
3. 0,80 x 1,20 м
4. 0,50 x 0,75 м

**Член 4**

Знамето се вее од изгревање до заоѓање на сонцето.

**Член 5**

Покрај знамето, може да се истакнуваат знаци на меѓународниот сигнален кодекс, како и посебен знак на фирмата на сопственикот, односно корисникот на бродот, претходно одобрен од Министерството за транспорт и врски.

Знаците на меѓународниот сигнален кодекс се истакнуваат на сигналниот јарбол, над командниот мост, на катарката на предниот јарбол, или на друго видно место.

**Член 6**

При средба со македонски воен брод, бродот на внатрешната пловидба на Република Македонија, поздравува со еднократно бавно спуштање на знамето на една третина од знаменото копје, сошка или јарбол.

**Член 7**

Ако на бродот се наоѓа претседателот на Република Македонија, знамето на Република Македонија се истакнува и на предниот јарбол.

Ако бродот нема преден јарбол, тогаш знамето се истакнува на јарбол над командниот мост.

Ако на бродот се наоѓа функционер на странска држава како почесен гостин на претседателот на Република Македонија, или на Владата на Република Македонија, претседател или член на влада на странска држава, или специјален пратеник на функционер на странска држава, со негова дозвола на предниот јарбол ќе се истакне и знамето на таа држава.

#### Член 8

За свечени пригоди на бродовите покрај знамето на крмата се истакнува и мал, односно голем украс.

Мал украс е државното знаме кое се истакнува:

1. На крмениот јарбол;
2. На предниот јарбол - а ако се истакнува во чест на странска држава или странски државјанин на тоа место се истакнува знамето на таа држава или на државата чиј државјанин е лицето на кое му се искажува почит и
3. На предното (прамченото) копје, а може да се истакне знамето или грбот на градот чие име го носи бродот.

Голем украс се состои од мал украс и знаци на Меѓународниот сигнален кодекс, кои се истакнуваат од прамецот до крмата.

#### Член 9

За време на пловидба, бродот истакнува мал украс, а во пристаништето истакнува голем украс.

Мал украс во пристаништето истакнуваат бродовите, кои според важечките прописи не треба да ги имаат знаците на Меѓународниот сигнален кодекс.

#### Член 10

Мал украс истакнуваат бродовите во денови на државни празници, а ако бродот е во странски води кога тоа ќе го побара дипломатското, односно конзуларното претставништво на Република Македонија.

#### Член 11

На половина копје, сошка или јарбол знамето на бродот се спушта:

1. Во денови на жалост;
2. Во случај на смрт, до моментот на пренесувањето на починатиот на копно и
3. Во случај на превоз на починато лице - за време на внесувањето на починатиот на бродот и пренесувањето на починатиот на копно.

#### Член 12

Ако странски пристанишен орган, побара од заповедникот на бродот да истакне украс, или знамето да го спушти на половина копје, заповедникот доколку е тоа можно од најблиското дипломатско претставништво на Република Македонија ќе побара упатства за начинот на постапување.

#### Член 13

Капетанијата на пристаништата, заповедниците на странските бродови што се наоѓаат во домашни пристаништа ќе ги известат за карактерот на прославата, или жалоста и ќе побара од нив да постапат како домашните бродови.

#### Член 14

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за истакнување и веќе на знамето на трговската морнарица на СФРЈ и истакнувањето знаци на бродовите на трговската морнарица на СФРЈ ("Сл. лист на СФРЈ" бр. 2/81).

#### Член 15

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-8015  
27 јули 2001 година  
Скопје

Министер  
за транспорт и врски,  
Љупчо Балкоски, с.р.

#### 1188.

Врз основа на член 17, став 2, алинеја 4 од Законот за телекомуникациите ("Службен весник на РМ" бр. 33/96, 17/98 и 28/2000) министерот за транспорт и врски донесе

### П Р А В И Л Н И К ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКТОТ ЗА НАДЗОР НА КАБЛОВСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИСКА МРЕЖА

#### Член 1

Со овој правилник се утврдува висината на надоместокот за вршење на надзор за кабловска радио-телевизииска мрежа.

#### Член 2

Надоместокот за надзор од член 1 на овој правилник се утврдува според бројот на домаќинствата во подрачјето на доделената концесија и бројот на краен кориснички приклучок, така што изнесува:

- за подрачје до 500 домаќинства. 0,1 ДЕМ/по приклучок
- за подрачје од 500 до 3.000 домаќинства. 0,2 ДЕМ/по приклучок
- за подрачје од 3.000 до 8.000 домаќинства. 0,3 ДЕМ/по приклучок
- за подрачје од 8.000 до 15.000 домаќинства. 0,4 ДЕМ/по приклучок
- за подрачје од 15.000 до 30.000 домаќинства. 0,5 ДЕМ/по приклучок

Надоместокот за надзор се плаќа во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Р.М. на денот на уплатата на жиро сметка на Управата за телекомуникации.

#### Член 3

Управата за телекомуникации надоместокот од член 2 на овој правилник го пресметува месечно врз основа на извештај на концесионерот за бројот на крајните кориснички приклучоци.

#### Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-6295  
01 август 2001 година  
Скопје

Министер  
за транспорт и врски,  
Љупчо Балкоски, с.р.

#### 1189.

Врз основа на член 14 став 3 и член 15 став 3 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" број 59/2000, 112/2000 и 34/2001), директорот на Агенцијата за државни службеници донесе

### П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРУЧНИОТ И ПРИПРАВНИЧКИОТ ИСПИТ

#### Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот, постапката и критериумите за спроведување на стручниот и приправничкиот испит, како и начинот на следењето и оценувањето на државниот службеник-приправник.

#### 1. СТРУЧЕН ИСПИТ

#### Член 2

Стручниот испит се полага според програма која е составен дел на овој правилник.

#### Член 3

(1) Полагањето на стручниот испит се врши пред Комисијата за полагање на стручен испит (во натамошниот текст: Комисија), формирана со решение на директорот на Агенцијата за државни службеници.

(2) Комисијата е составена од претседател и двајца членови и нивни заменици, од кои претседателот и еден член и нивните заменици се од редот на раководните државни службеници од Агенцијата за државни службеници, а еден член и неговиот заменик се именуваат од редот на раководните или стручните државни службеници од државниот орган за чии потреби се спроведува постапката за вработување, на предлог на државниот орган.

(3) Членот на Комисијата и неговиот заменик именуван од државниот орган, учествуваат во работата на Комисијата во зависност од потребите за вработување на државни службеници во соодветниот државен орган.

(4) Комисијата од ставот (1) на овој член врши селекција на пријавените кандидати согласно со Правилникот за критериумите, стандардите и постапката за вработување и селекција на државните службеници.

#### Член 4

Комисијата се формира во зависност од барањата за потребата од нови вработувања на државните службеници од соодветните државни органи.

#### Член 5

(1) Со работата на Комисијата раководи претседателот. Во случај на спреченост или отсуство на претседателот со Комисијата раководи неговиот заменик.

(2) Комисијата работи во полн состав и одлучува со мнозинство на гласови од вкупниот број на членови на Комисијата.

(3) Претседателот, заедно со другите членови на Комисијата, се грижи за правилна, односно непристрасна и објективна работа на Комисијата.

(4) Претседателот, заедно со другите членови на Комисијата, се грижи за правилно спроведување на испитот.

#### Член 6

(1) Комисијата има секретар именуван со решение од директорот на Агенцијата за државни службеници (во натамошниот текст: Агенција), од редот на стручните државни службеници од Агенцијата.

(2) Секретарот ги врши стручните и други работи во врска со работата на Комисијата.

#### Член 7

Полагањето на стручниот испит се спроведува во рок од три месеци од денот на завршувањето на јавниот оглас за вработување на државен службеник.

#### Член 8

Стручниот испит се состои од два дела:  
- писмен дел - тест составен од прашања со избор на одговор за областите од Програмата за полагање на испитот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и областа 8 која содржи прашања од областите, односно секторите специфични за државниот орган за чии потреби се спроведува постапката за вработување и

- практичен дел составен од прашања од областа 8 од Програмата за полагање на испитот (информатичка технологија).

#### Член 9

(1) Агенцијата подготвува различни по сложеност тестови за писмениот дел на испитот за кандидатите со различно (високо, вишо и средно) образование.

(2) Писмените тестови и за двете образовни групи ги опфаќаат истите области од Програмата за полагање на испитот.

#### Член 10

(1) Секретарот на Комисијата го утврдува идентитетот на кандидатите пред почетокот на полагањето на испитот (лична карта или патна исправа издадена од надлежен орган).

(2) Секретарот на Комисијата во присуство на претседателот и членовите на Комисијата, на секој од кандидатите му ги вработува одделно писмениот тест и испитните прашања за практичниот дел од испитот, кои се запечатени во плик.

(3) Писмениот тест и испитните прашања за практичниот дел се посебно заштитени од страна на Комисијата.

(4) На испитот присуствуваат само членовите на Комисијата, секретарот и кандидатите кои го полагаат испитот.

#### Член 11

(1) Времетраењето на писмениот дел на испитот е два часа, а времетраењето на практичниот дел на испитот е еден час.

(2) Практичниот дел од испитот се полага истиот, а најдоцна следниот ден од денот на полагањето на писмениот дел од испитот, според редоследот на испитување на кандидатите утврден од Комисијата.

#### Член 12

(1) Комисијата ги известува кандидатите за датумот, времето и местото на полагањето на испитот.

(2) Комисијата навремено ги информира кандидатите за секоја промена на датумот, времето и местото на полагањето на испитот со ново известување.

#### Член 13

(1) За време на полагањето не е дозволено договарање меѓу кандидатите, користење на недоволени средства, ниту напуштање на просторијата во која се изведува полагањето.

(2) Доколку Комисијата констатира едно од наведените дејствија од ставот (1) на овој член од страна на кандидатот, може да го отстрани од полагањето на испитот. Во тој случај се смета дека кандидатот не го положил испитот.

#### Член 14

(1) Кандидатот го предава писмениот тест и изработените одговори на прашањата од практичниот дел од испитот во времето определено за полагање на испитот сметано од приемот на писмениот тест, односно прашањата за практичниот дел.

(2) Кандидатот кој во времето од ставот (1) на овој член нема да го изработи писмениот тест, односно прашањата за практичниот дел од испитот, истите ги предава на Комисијата во состојба до која дошол на испитот на времето предвидено за полагање на испитот.

#### Член 15

Кандидатот кој ќе дојде на испитот и го прими писмениот тест и испитните прашања за практичниот дел од испитот и се откаже од полагање, се смета дека не го положил испитот.

#### Член 16

(1) Успехот на кандидатот Комисијата го оценува описно според резултатите кои тој ги покажал на испитот, со оценката положил или не положил.

(2) При утврдувањето на постигнатиот успех на кандидатот се применува следнава бодовна табела:

Област од Програмата	Максимален број на бодови	Минимално ниво за положен испит во:	
		Бодови	(%)
Писмен дел: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8	100	60	60%
Практичен дел: 9	30	18	60%

#### Член 17

(1) За текот на испитот, секретарот на Комисијата води записник во кој се внесуваат следниве податоци: составот на Комисијата, името и презимето на кандидатот, датумот на полагање на испитот, бројот на писмениот тест и испитните прашања за практичниот дел од испитот поставени на кандидатот и одлуката на Комисијата за успехот на кандидатот.

(2) Записникот го потпишуваат претседателот, членовите и секретарот на Комисијата.

## Член 18

Комисијата ги прегледува тестовите и записнички ги утврдува резултатите од испитот поединечно за секој кандидат.

## Член 19

(1) Кандидатот се известува за резултатите од испитот најдоцна три дена од денот на полагањето на испитот.

(2) Кандидатот може да оствари увид во резултатите на испитот во рок од 24 часа од известувањето од ставот (1) на овој член.

## II. ПРИПРАВНИЧКИ ИСПИТ

## Член 20

За време на приправничкиот стаж, државниот службеник-приправник се наоѓа на стручна (практична) обука за оспособување за работното место на кое е вработен, а со приправничкиот испит се врши проверка на неговата оспособеност за самостојно вршење на работите на работното место на кое е вработен.

## Член 21

Државниот службеник-приправник во текот на приправничкиот стаж со практична работа и учење, под надзор на еден од раководните државни службеници од организациониот облик во кој е вработен, се воведува и оспособува за извршување на работите и задачите на работното место на кое е вработен.

## Член 22

Определениот раководен државен службеник од соодветниот организационен облик на државниот орган, каде што се обучува државниот службеник-приправник, перманентно го следи и оценува работењето на државниот службеник-приправник и се грижи за обезбедување услови за успешно извршување на приправничкиот стаж, како и за подготвувањето за полагање на приправничкиот испит.

## Член 23

(1) Државниот службеник-приправник води евиденција за позначајните работи кои ги извршувал.

(2) За евиденцијата што ја води државниот службеник-приправник и за покажаниот успех мислење дава раководниот државен службеник кој ја следел неговата работа.

(3) Евиденцијата за извршената работа и мислењето се доставуваат до Комисијата за спроведување на постапката за вработување при државниот орган, кое треба да биде земено предвид при утврдување на оценката на кандидатот.

## Член 24

Државниот службеник - приправник го полага приправничкиот испит по Програма за полагање на приправнички испит која е составен дел на овој правилник.

## Член 25

Рокот за полагање на приправничкиот испит е 30 дена пред истекот на рокот за приправничкиот стаж.

## Член 26

(1) Државниот службеник-приправник, пред истекот на приправничкиот стаж, поднесува барање за полагање на приправнички испит до Комисијата за спроведување на постапка за вработување при државниот орган (во натамошниот текст: Комисија).

(2) Барањето за полагање на приправничкиот испит ги содржи следниве податоци:

- име и презиме на кандидатот кој полага приправнички испит и
- потврда за завршен приправнички стаж од раководниот државен службеник од членот 21 на овој правилник.

## Член 27

(1) Комисијата во рок од десет дена од денот на доставеното барање од членот 26 на овој правилник, го определува терминот за полагање и за тоа го известува кандидатот.

(2) Известувањето се доставува најмалку десет дена пред денот определен за полагање на приправничкиот испит.

## Член 28

Стручните и административно-техничките работи за полагање на приправничкиот испит ги врши секретарот на Комисијата.

## Член 29

Ако кандидатот од оправдани причини е спречен да го полага приправничкиот испит заради болест, службена должност или други објективни причини, истиот може да го полага најрано по истекот на 30 дена од денот кога престанала причината заради која кандидатот бил спречен да го полага испитот.

## Член 30

Приправничкиот испит се состои од два дела:

- писмен дел - тест составен од прашања со избор на одговор за областите од 1 до 8 од Програмата за полагање на испитот и
- практичен дел за областа 9 од Програмата за полагање на испитот (информатичка технологија).

## Член 31

(1) Агенцијата подготвува различни по сложеност тестови за писмениот дел на испитот за кандидатите со различно (високо, вишо и средно) образование.

(2) Писмените тестови за двете образовни групи ги опфаќаат истите области од Програмата за полагање на испитот.

## Член 32

(1) Времетраењето на писмениот дел на испитот е два часа, а времетраењето на практичниот дел на испитот е еден час.

(2) Практичниот дел од испитот се полага истиот, а најдоцна наредниот ден од денот на полагањето на писмениот дел од испитот, според редоследот на испитување на кандидатите утврден од Комисијата.

## Член 33

(1) Кандидатот го предава писмениот тест и изработените одговори на прашањата за практичниот дел од испитот во времето определено за полагање на испитот, сметано од приемот на писмениот тест, односно прашањата за практичниот дел.

(2) Кандидатот кој во времето од ставот (1) на овој член нема да го изработи писмениот тест, односно прашањата за практичниот дел од испитот, истите ги предава на Комисијата во состојба до која дошол на истекот на времето предвидено за полагање на испитот.

## Член 34

Кандидатот кој ќе дојде на испитот и го прими писмениот тест и испитните прашања за практичниот дел од испитот и се откаже од полагање се смета дека испитот не го положил.

## Член 35

(1) Успехот на кандидатот Комисијата го оценува описно според резултатите кои тој ги покажал на испитот со оценката положил или не положил.

(2) При утврдувањето на постигнатиот успех се применува следнава бодовна табела:

Област од Програмата	Максимален можен број на бодови	Минимално ниво за положен испит во:	
		Бодови	(%)
Писмен дел: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8	100	60	60%
Практичен дел: дел: 9	30	18	60%

## Член 36

(1) Кандидатот се известува за резултатите од испитот најдоцна три дена од денот на полагањето на испитот.



(2) Кандидатот може да оствари увид во резултатите од испитот во рок од 24 часа од известувањето од ставот (1) на овој член.

#### Член 37

(1) За текот на приправничкиот испит се води записник во кој се внесуваат следниве податоци: составот на Комисијата, името и презимето на кандидатот, датумот на полагањето на испитот, бројот на писмениот тест, испитните прашања за практичниот дел од испитот поставени на кандидатот и одлуката на Комисијата за успехот на кандидатот.

(2) Записникот го потпишуваат претседателот, членовите и секретарот на Комисијата.

#### Член 38

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-1045      Агенција за државни службеници  
31 јули 2001 година      Директор,  
Скопје      **Рубин Двојаков, с.р.**

### ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ

Област I:  
1. Основни правни поими  
2. Суверенитет  
3. Основни слободи и права на човекот и граѓанинот  
4. Политичко претставување, избори и политички партии

Област II:  
1. Организација на власта во Република Македонија  
2. Собрание на Република Македонија  
3. Претседател на Република Македонија  
4. Влада на Република Македонија  
5. Органи на државната управа  
6. Судство  
7. Јавно обвинителство  
8. Уставен суд на Република Македонија  
9. Народен правобранител  
10. Совет за меѓунационални односи  
11. Совет за безбедност на Република Македонија  
12. Локална самоуправа

Област III:  
1. Систем на јавна администрација  
2. Државен службеник

Област IV:  
1. Управна постапка

Област V:  
1. Буџетски и даночен систем

Област VI:  
1. Заштита на личните податоци и транспарентност на податоците од јавен интерес

Област VII:  
1. Европска унија

Област VIII:  
1. Прашања од областите, односно секторите специфични за органите од членот 3 ставот 2 од Законот за државните службеници за чии потреби се води постапката за вработување

Област IX:  
1. Основи на Windows 2000, Microsoft Word 2000 и Microsoft Exel 2000

### ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРИПРАВНИЧКИ ИСПИТ

Област I:  
1. Основни правни поими  
2. Суверенитет  
3. Основни слободи и права на човекот и граѓанинот  
4. Политичко претставување, избори и политички партии

Област II:  
1. Организација на власта во Република Македонија  
2. Собрание на Република Македонија  
3. Претседател на Република Македонија  
4. Влада на Република Македонија  
5. Органи на државната управа  
6. Судство  
7. Јавно обвинителство  
8. Уставен суд на Република Македонија  
9. Народен правобранител  
10. Совет за меѓунационални односи  
11. Совет за безбедност на Република Македонија  
12. Локална самоуправа

Област III:  
1. Систем на јавна администрација  
2. Државен службеник

Област IV:  
1. Управна постапка

Област V:  
1. Буџетски и даночен систем

Област VI:  
1. Заштита на личните податоци и транспарентност на податоците од јавен интерес

Област VII:  
1. Европска унија

Област VIII:  
1. Канцелариско и архивско работење

Област IX:  
1. Основи на Windows 2000, Microsoft Word 2000 и Microsoft Exel 2000

#### 1190.

Врз основа на член 84 став 3 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" број 59/2000, 112/2000 и 34/2001), директорот на Агенцијата за државни службеници донесе

### П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕОДНИОТ ИСПИТ

#### Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот, постапката и критериумите за спроведување на преодниот испит за стекнување на статус државен службеник.

#### Член 2

Преодниот испит за стекнување на статус државен службеник се полага според програма која е составен дел на овој правилник.

#### Член 3

(1) Агенцијата за државни службеници доставува поединечно писмено известување до секој кандидат за полагање на преодниот испит (во натамошниот текст: кандидат), за неговата обврска за полагање на преодниот испит.

(2) По добивањето на потврда за приемот на известувањето од ставот (1) на овој член од кандидатот, Агенцијата за државни службеници до кандидатот доставува примерок од Прирачникот за полагање на преодниот испит.

#### Член 4

(1) Преодниот испит се полага пред испитна комисија (во натамошниот текст: Комисија), формирана со решение на директорот на Агенцијата за државни службеници (во натамошниот текст: Агенција).

(2) Комисијата се состои од три члена и нивни заменици, од кои двајца членови и нивните заменици се именуваат од редот на раководните државни службеници во Агенцијата, а еден член и неговиот заменик се именуваат од редот на раководните државни службеници од еден од државните органи од членот 3 ставот 2 на Законот за државните службеници, на предлог на државниот орган.

(3) Мандатот на членовите на Комисијата и нивните заменици именувани од редот на раководните државни службеници од Агенцијата е една година. Мандатот на членот на Комисијата и неговиот заменик именуван од редот на раководните државни службеници од соодветниот државен орган е шест месеци.

#### Член 5

(1) Директорот на Агенцијата именува претседател на Комисијата од редот на членовите на Комисијата.

(2) Претседателот на Комисијата го води испитот и се грижи за правилна, непристрасна и објективна работа на Комисијата.

(3) Претседателот, заедно со другите членови на Комисијата, се грижи за правилно спроведување на испитот.

(4) Комисијата работи во полн состав и одлучува со мнозинство на гласови од вкупниот број на членови на комисијата.

#### Член 6

Комисијата има секретар именуван со решение од директорот на Агенцијата од редот на стручните државни службеници од Агенцијата со мандат од една година.

#### Член 7

(1) Агенцијата организира подготвителна обука за писмениот дел од преодниот испит која не е задолжителна за кандидатите.

(2) Подготвителната обука Агенцијата може да ја организира и спроведе во соработка со друга стручна институција.

(3) Подготвителната обука се спроведува најмалку 30 дена пред денот на одржувањето на преодниот испит.

#### Член 8

(1) Агенцијата до кандидатите доставува известување за времето и местото на одржување на подготвителната обука најмалку 30 дена пред почетокот на обуката.

(2) Известувањето од ставот (1) на овој член се објавува на огласната табла на државниот орган.

(3) Агенцијата навремено ги информира кандидатите за секоја промена на времето и местото на закажаната подготвителна обука со ново известување.

#### Член 9

(1) Кандидатот поднесува пријава за подготвителната обука до Агенцијата најдоцна 20 дена пред почетокот на обуката.

(2) Пријавата од ставот (1) на овој член содржи име и презиме, органот во кој е вработен кандидатот, работното место на кое е распореден и видот и степенот на завршеното образование.

(3) Кандидатот кој се пријавил за подготвителната обука може да се откаже од посетувањето на обуката, за што ја известува Агенцијата најмалку десет дена пред денот определен за почеток на обуката.

(4) Кандидатот може само еднаш да ја посетува обуката.

(5) Кандидатот кој се пријавил за обуката не сноси никакви трошоци.

#### Член 10

Преодниот испит се состои од два дела:

- писмен дел - тест составен од прашања со избор на одговор за областите 1,2,3,4,5,6 и 7 од програмата за полагање на испитот и

- практичен дел за областа 8 (основи на информатичка технологија) од програмата за полагање на испитот.

#### Член 11

(1) Агенцијата подготвува различни по сложеност тестови за писмениот дел на испитот за кандидатите со различно (средно, вишо или високо) образование.

(2) Писмените тестови и за едната и за другата образовна група ги опфаќаат исите области од програмата за полагање на испитот.

#### Член 12

(1) Времетраењето на писмениот дел на испитот е два часа, а времетраењето на практичниот дел на испитот е еден час.

(2) Практичниот дел од испитот се полага истиот, а најдоцна следниот ден од денот на полагањето на писмениот дел од испитот, според редослед на испитување на кандидатите утврден од Комисијата.

#### Член 13

(1) Комисијата ги известува кандидатите за датумот, времето и местото на полагањето на испитот во испитните сесии во тековната година со известување објавено на огласната табла на секој од државните органи.

(2) Комисијата навремено ги информира кандидатите за секоја промена на датумот, времето и местото на закажаните испитни сесии со ново известување.

#### Член 14

(1) Кандидатите поднесуваат пријава за полагање до Комисијата во Агенцијата.

(2) Пријавата содржи: име и презиме на кандидатот, органот во кој е вработен, работното место на кое е распореден и видот и степенот на образованието.

#### Член 15

(1) Кандидатот ја поднесува пријавата во роковите утврдени за секоја испитна сесија во известувањето од членот 13 ставот (1) на Комисијата, а во секој случај најдоцна 20 дена пред датумот на одржувањето на испитот во испитната сесија за која се пријавува.

(2) Комисијата ги известува пријавените кандидати најдоцна 15 дена пред датумот на одржување на испитот во испитната сесија за која се пријавиле дека ќе го полагаат испитот.

#### Член 16

(1) Кандидатот кој поднел пријава за полагање на испитот може да се откаже од полагањето на испитот најдоцна десет дена пред денот определен за полагање на испитот.

(2) По исклучок од ставот 1 на овој член, се смета дека кандидатот кој поднел пријава за полагање на испитот навремено се откажал од полагање, доколку во рок од седум дена од денот утврден за полагање до Комисијата достави писмено образложение со документација дека испитот не го полагал заради болест, смрт во потесно семејство, неодложни и непланирани службени или други обврски.

(3) Во случај кога Комисијата ќе одлучи дека причините наведени во писменото образложение од ставот (2) на овој член се оправдани, се смета дека кандидатот не го полагал испитот.

#### Член 17

(1) Кандидатот кој нема да се јави на испитот, а бил уредно повикан и навремено не ја известил Агенцијата дека се откажува од испитот, се смета дека испитот не го положил.

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, кандидатот наредната пријава за полагање на испитот може да ја поднесе најрано за испитната сесија закажана после шест месеци од испитната сесија во која требало да го полага испитот, освен во случај кога овој рок го надминува рокот од три години утврден во членот 84 ставот 1 од Законот за државните службеници за полагање на преодниот испит.

#### Член 18

(1) За текот на испитот, секретарот на Комисијата води записник во кој се внесуваат следниве податоци: составот на Комисијата, името и презимето на кандидатот, датумот на полагањето на испитот, бројот на писмениот тест и испитните прашања за практичниот дел од испитот поставени на кандидатот и одлуката на Комисијата за успехот на кандидатот.

(2) Записникот го потпишуваат претседателот на Комисијата, членовите и секретарот на Комисијата.

#### Член 19

(1) Секретарот на Комисијата го утврдува идентитетот на кандидатите пред почетокот на полагањето на испитот (лична карта или патна исправа издадена од надлежен орган).

(2) Секретарот на Комисијата, во присуство на претседателот и членовите на Комисијата, на секој од кандидатите му ги врачува одделно писмениот тест и испитните прашања за практичниот дел од испитот кои се во затворен запечатен плик.

(3) Писмениот тест и испитните прашања за практичниот дел се посебно заштитени од страна на Комисијата.

(4) На испитот присуствуваат само членовите на Комисијата, секретарот и кандидатите кои го полагаат испитот.

#### Член 20

(1) За време на полагањето на испитот не е дозволено договарање меѓу кандидатите, користење на недоzwолени средства, ниту напуштање на просторијата во која се изведува полагањето.

(2) Доколку Комисијата констатира вршење на едно од недоzwолените дејства од ставот (1) на овој член од страна на кандидатот, може да го отстрани од полагањето на испитот. Во тој случај, се смета дека кандидатот не го положил испитот.

(3) Во случаите од ставот (2) на овој член, кандидатот наредната пријава за полагање на испитот може да ја поднесе најрано за испитната сесија закажана после шест месеци од испитната сесија во која полагаал, освен во случај кога овој рок го надминува рокот од три години утврден во членот 84 ставот (1) од Законот за државните службеници за полагање на преодниот испит.

#### Член 21

(1) Кандидатот го предава писмениот тест и изработените одговори на прашањата за практичниот дел од испитот во времето определено за полагање на испитот, сметано од приемот на писмениот тест, односно прашањата за практичниот дел.

(2) Кандидатот кој во времето од ставот (1) на овој член нема да го изработи писмениот тест, односно прашањата за практичниот дел од испитот, истите и ги предава на Комисијата во состојбата до која дошол на истекот на времето предвидено за полагање на испитот.

#### Член 22

Кандидатот кој ќе дојде на испитот и ги прими писмениот тест и испитните прашања за практичниот дел од испитот и се откаже од полагање, се смета дека испитот не го положил.

#### Член 23

(1) Кандидатот се известува за резултатите од испитот најдоцна три дена од денот на полагањето на испитот.

(2) Кандидатот може да оствари увид во резултатите од испитот во рок од 24 часа од известувањето од ставот (1) на овој член.

#### Член 24

(1) Кандидатот кој не го положил испитот при првото полагање може истиот повторно да го полага, но не повеќе од два пати и не пред истекот на шест месеци од денот на првото полагање, освен во случај кога овој рок го надминува рокот од три години за полагање на преодниот испит, утврден во членот 84 ставот (1) од Законот за државните службеници.

(2) Доколку кандидатот при првото полагање на испитот го положил само писмениот или само практичниот дел од испитот во согласност со членот 25 од овој правилник, при повторното полагање е ослободен од полагањето на оној дел од испитот кој го положил при првото полагање.

#### Член 25

(1) Успехот на кандидатот Комисијата го оценува описно според резултатите кои тој ги покажал на испитот, со оценката положил или не положил.

(2) При утврдувањето на постигнатиот успех на кандидатот се применува следнава бодовна табела:

Област од Програмата	Максимален можен број на бодови	Минимално ниво за положен испит во:	
		Бодови	(%)
Писмен дел: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7	100	60	60%
Практичен дел: 8	30	18	60%

#### Член 26

Агенцијата на кандидатот му издава потврда за положен преоден испит.

#### Член 27

(1) Образецот на потврдата од членот 26 на овој правилник содржи: грб на Република Македонија, натпис Република Македонија, Агенција за државни службеници, име, татково име и презиме на кандидатот кој го полага испитот, единствениот матичен број на граѓанинот, година и место на раѓање, органот во кој е вработен, работното место на кое е вработен, образованието, денот на кој го положил преодниот испит пред испитната комисија на Агенцијата, архивскиот број, потпис на претседателот на испитната комисија и директорот на Агенцијата и место за печат.

(2) Образецот од ставот (1) на овој член е составен дел на овој правилник.

#### Член 28

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-1046 Агенција за државни службеници  
31 јули 2001 година Директор,  
Скопје Рубин Двојаков, с.р.

### ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРЕОДНИОТ ИСПИТ

Област 1:  
I. Основни правни поими  
II. Суверенитет  
III. Основни слободи и права на човекот и граѓанинот  
IV. Политичко претставување, избори и политички партии

Област 2:  
V. Организација на власта во Република Македонија  
VI. Собрание на Република Македонија  
VII. Претседател на Република Македонија

VIII. Влада на Република Македонија  
 IX. Органи на државната управа  
 X. Судство  
 XI. Јавно обвинителство  
 XII. Уставен суд на Република Македонија  
 XIII. Народен правобранител  
 XIV. Совет за меѓунационални односи  
 XV. Совет за безбедност на Република Македонија  
 XVI. Локална самоуправа

Област 3:  
 XVII. Системот на јавната администрација  
 XVIII. Државен службеник

Област 4:  
 XIX. Управна постапка

Област 5:  
 XX. Буџетски и даночен систем

Област 6:  
 XXI. Заштита на личните податоци и транспарентност на податоците од јавен интерес

Област 7:  
 XXII. Европска унија

Област 8:  
 XXIII. Основи на Windows 2000, Microsoft Word 2000 и Microsoft Excel 2000

Образец 1



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
 АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

Врз основа на член 84 став 5 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" број 59/2000, 112/2000 и 34/2001), директорот на Агенцијата за државни службеници издава

ПОТВРДА  
 ЗА ПОЛОЖЕН ПРЕОДЕН ИСПИТ

\_\_\_\_\_ (име, татково име и презиме)  
 со ЕМБГ \_\_\_\_\_, роден/а \_\_\_\_\_ година во \_\_\_\_\_, вработен/а во \_\_\_\_\_, на работно место \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ (образование)  
 на ден \_\_\_\_\_, пред Испитната комисија на Агенцијата за државни службеници го положи преодниот испит.

Скопје, \_\_\_\_\_  
 Број \_\_\_\_\_

Претседател на Испитната комисија \_\_\_\_\_ Агенција за државни службеници  
 Директор, \_\_\_\_\_

(М.П.)

## 1191.

Врз основа на член 12а од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" број 59/2000, 112/2000 и 34/2001), директорот на Агенцијата за државни службеници донесе

**П РА В И Л Н И К  
 И СТАНДАРДИТЕ, КАКО И ПОСТАПКАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И СЕЛЕКЦИЈА  
 НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ**

## Член 1

Со овој правилник се утврдуваат критериумите и стандардите, како и постапката за селекција и вработување на државните службеници.

## Член 2

За обезбедување на ефикасно, квалитетно и политички неутрално работење и професионалност на државните службеници во државните органи, при вработување на државните службеници се применуваат следниве критериуми и стандарди: знаење, способност и достигнување.

## Член 3

Под знаење, како критериум и стандард за вработување на државниот службеник се подразбира успехот во образовниот процес и успехот во други форми на образовни активности.

## Член 4

Под способност, како критериум и стандард за вработување на државниот службеник се подразбираат: умешноста и вештината за стручно и ефикасно извршување на работите, како и организациони, раководни, комуникациски и други способности.

## Член 5

Под достигнување, како критериум и стандард за вработување на државниот службеник, се подразбира по правило позитивната препорака за достигнатите работни резултати во претходната работа на кандидатот и за придржувањето кон деловната етика, како и достигнувањата на полето на науката и културата.

## Член 6

(1) Утврдувањето на знаењето, способностите и достигнувањата од членовите 3, 4 и 5 на овој правилник се врши преку: оцената за постигнатите резултати во образовниот процес; покажаната активност, креативното учество и приложените трудови на семинари, советувањата, работилници, симпозиуми и други форми на образовни активности; резултатите од претходното работење и потврдената професионалност, менаџерска и организациона умешност, комуникативноста во однесувањето со граѓаните, достапноста и отвореноста и остварените достигнувања во публицистичката дејност.

(2) Основа за вреднување на знаењето, способностите и достигнувањата од ставот (1) на овој член се покажаниот успех во образованието (диплома, свидетелство), другите стручни оспособувања и усовршувања (уверенија, пофалници, сертификати, приложени трудови на семинари, симпозиуми и слично во земјата и странство), постигнатите резултати и професионалност во претходното работење (писмена препорака за работните карактеристики), публицистичката дејност (вклученост во следењето на актуелните општествено-економски и политички движења и состојби, како и трудови од областа на науката и културата).

## Член 7

Основа за вреднување на знаењето и способностите се и остварените резултати од писмениот и практичниот дел на стручниот испит, според програмата за полагање на стручниот испит.

## Член 8

Вреднувањето на знаењето, способностите и достигнувањата од членот 6 на овој правилник и резултатите од стручниот испит се врши во сооднос 30 : 70.

## Член 9

Вреднувањето на знаењето, способностите и достигнувањата до 30% според членот 8 на овој правилник се изразува во бодови, и тоа за:

1) покажаниот успех во образованието до 19 бода, и тоа за:

- доктор на науки	19 бода;
- магистратура	17 бода;
- високо образование:	
со просек над 9	15 бода;
со просек над 8	13 бода;
со просек над 7	10 бода и
со просек над 6	8 бода.

- више образование:
    - со просек над 9 19 бода;
    - со просек над 8 16 бода;
    - со просек над 7 12 бода и
    - со просек над 6 8 бода.
  - средно образование:
    - со просек 5 19 бода;
    - со просек над 4 16 бода;
    - со просек над 3 12 бода и
    - со просек над 2 8 бода.
- 2) другите форми на образовни активности до 7 бода;
- 3) постигнатите резултати и способностите покажани во претходното работење до 20 бода и
- 4) достигнувањата на полето на науката и културата до 10 бода.

#### Член 10

(1) Комисијата од членот 3 на Правилникот за начинот, постапката и критериумите за спроведување на стручниот и приправничкиот испит (во натамошниот текст: Комисија), врши бодирање на кандидатите во однос на нивното знаење, способности и достигнувања согласно со членот 9 од овој правилник и за тоа составува записник.

(2) Записникот од ставот (1) на овој член го потпишуваат претседателот, членовите и секретарот на Комисијата.

#### Член 11

Комисијата ја врши селекцијата на кандидатите врз основа на вкупиот број на бодови остварени од кандидатот во согласност со членот 9 на овој правилник и бодовите од положениот писмен и практичен дел на стручниот испит.

#### Член 12

(1) По извршената селекција кандидатите се подведуваат на интервју пред Комисијата. На интервјуто можат да присуствуваат директорот, односно заменикот на директорот по нивна оценка.

(2) При вршењето на интервјуто од ставот (1) на овој член, се исклучува настојувањето кандидатот да се интервјуира во однос на неговото политичко убедување или припадност кон одредена политичка партија.

(3) Комисијата за извршеното интервју изготвува извештај кој се приложува кон записниците од членот 10 на овој правилник и од членот 17 на Правилникот за начинот, постапката и критериумите за спроведување на стручниот и приправничкиот испит.

#### Член 13

(1) Вработувањето на државните службеници се остварува преку објавување на јавен оглас.

(2) Јавниот оглас го објавува Агенцијата за државни службеници во согласност со условите утврдени во Законот за државните службеници, другите закони и актот за систематизација на работните места на државниот орган за чии потреби се спроведува постапката за вработување.

(3) Јавниот оглас содржи и: назив на работното место, број на извршители, рок на траење на огласот, рокот во кој ќе се изврши изборот, напомена дека лицето се вработува како државен службеник - приправник, ако огласот се однесува на вработување за работни места во звање помлад соработник и помлад референт или напомена дека кандидатот ќе полага стручен испит, ако огласот се однесува на вработување на работни места во другите звања, доказите за знаењето, способностите и достигнувањата утврдени во членот 6 од овој правилник кои треба да се поднесат, напомена дека кандидатите ќе се подведат на интервју, дека некомплетните документи нема да се земат во разгледување и адреса на органот каде се поднесуваат пријавите со доказите.

#### Член 14

Кандидатите кои се пријавиле на огласот пријавата со комплетната документација утврдена во огласот ја доставуваат до Комисијата.

#### Член 15

(1) Одредбите од овој правилник за критериумите и стандардите не се однесуваат при вработувањето на помлад соработник и помлад референт.

(2) Критериумот и стандардот знаење, односно бодовите од точките 1 и 2 од членот 9 од овој правилник, ќе се земат предвид при селекцијата на кандидатите за вработување на работни места во звање помлад соработник и помлад референт.

#### Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-1047  
31 јули 2001 година  
Скопје

Агенција за државни службеници  
Директор,  
Рубин Двојаков, с.р.

#### 1192.

Врз основа на член 7 став 4 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" број 59/2000, 112/2000 и 34/2001), директорот на Агенцијата за државни службеници донесе

### ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА РЕШАВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ПО ЖАЛБИ И ПРИГОВОРИ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

#### Член 1

Со овој деловник, се уредуваат правилата на работењето на Комисијата на Агенцијата за државни службеници, за решавање во втор степен по жалби и приговори на државните службеници од државните органи, за повреда на правата од работниот однос (во натамошниот текст: Комисија).

#### Член 2

(1) Комисијата се формира со решение донесено од директорот на Агенцијата за државни службеници и истата е составена од претседател и два члена и нивни заменици, од редот на раководните и стручните државни службеници на Агенцијата.

(2) Претседателот на Комисијата и неговиот заменик се избираат од редот на раководните државни службеници, а членовите и нивните заменици се избираат од редот на стручните државни службеници и се грижат за законита, непристрасна и објективна работа на Комисијата.

(3) Комисијата има секретар, именуван со решение од директорот на Агенцијата од редот на стручните државни службеници. Секретарот ги врши стручно-административните работи во врска со работата на Комисијата.

#### Член 3

Државен службеник на кој со одлука или решение на првостепениот орган му е повредено правото од работниот однос, кое произлегува од закон и други прописи, општи акти и колективни договори, жалбата, односно приговорот ги доставува до Комисијата преку првостепениот орган.

#### Член 4

(1) Работата на Комисијата по жалбите и приговорите по правило е итна.

(2) Комисијата ја преиспитува одлуката, односно решението на првостепениот орган, само во оној дел и само од оние причини, кои во жалбата и приговорот се изјавени.

#### Член 5

При одлучувањето, Комисијата може да утврди и други факти и околности што се од значење за решавањето на спорната работа, односно да се разреши определено претходно прашање (доколку постои), да се обезбедат други доказни средства - исправи и други акти, да се изврши увид на досието и барање за појаснување и толкување од други органи.

**Член 6**

(1) Комисијата пред донесувањето на одлука по поднесената жалба, односно приговор на државниот службеник, бара мислење од синдикатот и задолжително го разгледува и за него се изјаснува, ако синдикатот истото го достави.

(2) Синдикатот може да учествува во постапката пред Комисијата која одлучува по жалбата, односно приговорот по барање на државниот службеник или да даде согласност да го застапува во остварувањето на неговите права.

**Член 7**

(1) Првостепениот орган жалбата, односно приговорот со пропратните списи и акти ги доставува до Комисијата во рок од пет дена од денот на приемот на жалбата, односно приговорот.

(2) Комисијата ги разгледува и дополнителните докази (факти и околности), во усмена или писмена форма поднесени од државниот службеник.

**Член 8**

(1) Комисијата одлуките ги донесува со мнозинство гласови од вкупниот број на членовите на Комисијата.

(2) Комисијата работи на седница.

(3) За работата на Комисијата секретарот води записник. Во записникот се внесуваат следниве податоци: составот на Комисијата, името и презимето на подносителот на жалбата, односно приговорот, учесници во постапката, датумот на одлучувањето, фактите и доказите кои се релевантни за донесување на соодветна одлука и донесената одлука.

(4) Записникот од ставот (3) на овој член го потпишуваат претседателот, членовите на Комисијата и секретарот.

**Член 9**

Одлуката на Комисијата се доставува до подносителот на жалбата, односно приговорот и до првостепениот орган.

**Член 10**

Овој деловник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-1048      Агенција за државни службеници  
31 јули 2001 година      Директор,  
Скопје      **Рубин Двојаков, с.р.**

**Огласен дел****ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР**

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 784/2001 од 24.07.2001, на регистарска влошка 007409, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на главница и промена на овластено лице на Друштвото за производство, услуги и трговија ХОРИЗОНТ Томислав ДООЕЛ Битола, ул. "Дебарска" бр. 52, Битола.

Се зголемува основната главница на друштвото со паричен влог во износ од 4.800.000,00 денари.

Основната главница на друштвото сега изнесува 6.019.500,00 денари.

Му престанува овластувањето за застапување на друштвото на Томислав Дунгов.

Друштвото во правниот промет ќе го застапува и претставува Снежана Цветановска - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 784/2001. (19453)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 767/2001 од 23.07.2001, на регистарска влошка 01004862?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Трговското друштво за услуги и трговија "ЧИНГО" Томе Чинговски ДООЕЛ Охрид, ул. "Абас Емин" бр. 5.

Зголемување на основната главница на Трговското друштво за услуги и трговија "ЧИНГО" Томе Чинговски ДООЕЛ Охрид со влог во предмети од страна на содружникот Томе Чинговски од Охрид, ул. "Абас Емин" бр. 5 во вредност од 6.950.200,00 денари /223.000,00 ДЕМ/ според проценка со извештај во прилог.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 767/2001. (19454)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 774/2001 од 20.07.2001, на регистарска влошка 01004059, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основачкиот удел на Трговското друштво за производство, промет и услуги Славчо Мирчески КА-НОНАДА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, Прилеп ул. "Пелагонија" бр. 13.

Се зголемува основачкиот удел за износ од 5.625,00 ДМ во противвредност од 180.000,00 ден., денари што ги вложува содружникот Славчо Мирчески со што сега вкупниот износ на основачкиот удел изнесува 15.695,00 ДМ во противвредност од 322.240,00 ден.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 774/2001. (19455)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 781/2001 од 23.07.2001, на регистарска влошка 013079, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство, трговија, сообраќај, угостителство и др. СЛОЖНИ БРАКА увоз-извоз Јонузи Камер и др. ЈТД село Поповјани, општина Осломеј.

Основачкиот влог на Друштвото се зголемува за сума од 300.000 ДЕМ или во денарска противвредност од 9.351.000,00 денари која сума основачите и содружниците ја уплатија на депозитна сметка при Народна банка во Кичево.

Јонузи Камер управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 781/2001. (19456)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 770/01 од 23.07.2001, на регистарска влошка 003232, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на главница на Друштвото за производство, градежништво, услуги, трговија на големо и мало увоз-извоз "МАКМЕРМЕР" Крстан Србакоски ДООЕЛ Битола, Битола, ул. "Довлецик" бб.

Зголемување на основната главница во износ од 1.000.000,00 денари или во противвредност од 32.085,00 ДЕМ. од основачот Крстан Србакоски.

Вкупната основна главница на Друштвото изнесува 70.953,00 ДЕМ.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 770/2001. (19457)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 646/2001 од 04.07.2001, на регистарска влошка ја запиша во трговскиот регистар намерата за намалувањето на главница на Трговското друштво за производство, услуги, трговија на големо и мало Мухамед Хасановиќ и др. ХАСАНОВИќ увоз-извоз ДОО Прилеп, ул. "Илинденска" бр. 71, Прилеп.

Се намерува да се намали основната главница на Трговското друштво за производство, услуги, трговија на големо и мало Мухамед Хасановиќ и др. ХАСАНОВИќ увоз-извоз ДОО Прилеп, ул. "Илинденска" бр. 71, Прилеп така што вкупниот износ на основната главница на друштвото изнесува 55.560 ДМ или 1.722.148,00 ден. се намалува за износ од 45.000 ДМ или 1.394.527,00 ден.

Со тоа се менува висината на износот на основната главница на друштвото и истата ќе изнесува 10.560 ДМ или 327.321,00 ден.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 646/2001. (19458)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 754/2001 од 17.07.2001, на регистарска влошка 010058262-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Трговското друштво Спиرو Момирчески ИДЕАЛ експорт-импорт Битола, ДООЕЛ ул. "Борка Талески" бр. 15, Битола.

Зголемување на основната главница на Трговското друштво Спиру Момирчески ИДЕАЛ експорт-импорт Битола, ДООЕЛ за 112.903,00 ДЕМ или за 3.500.000,00 денари, како во прилогот образец број 2 и 14.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 754/2001. (19459)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 722/01 од 5.07.2001, на регистарска влошка 010426, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство, услуги, угостителство и трговија на големо и мало АВТОПРОМЕТ Петко ДООЕЛ увоз-извоз, Битола, ул. "Крстин Чулаковски" бр. 41-Битола.

Се зголемува основната главница на друштвото за 29.485 ДЕМ односно 958.262 денари.

Наместо досегашната основна главница од 5.100 ДЕМ односно 158.100 ден. новата главница изнесува 34.585 ДЕМ односно 1.116.362 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 722/01. (19460)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 743/2001 од 12.07.2001, на регистарска влошка 005203, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство, трговија на големо и мало увоз-извоз и услуги Синиша и др. СИНПЕКС Битола ДОО Битола, ул. "Солунска" бр. 233.

Друштвото ја зголемува основната главница за износот од 15.471.815,00 денари така што сега основната главница на друштвото изнесува 28.811.860,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 743/2001. (19461)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 740/2001 од 12.07.2001, на регистарска влошка 013000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на Друштвото за производство, трговија и услуги УНИОН 3 ФЕШОН ДОО увоз-извоз Битола, ул. "Индустриски пат" бб.

Зголемување на основната главница за 2.897.000 ден. или 89.710 ДЕМ.

Содружникот Папатанасиу Николаос вложува 24.220 ДЕМ или 782.190 ден.

Содружникот Кристијанополус Василеос вложува 24.220 ДЕМ или 782.190 ден.

Содружникот Папас Теодорос вложува 23.324 ДЕМ или 753.220 ден.

Содружникот Коракакис Јоанис вложува 8.971 ДЕМ или 289.700 ден.

Содружникот Григоровлу Николаос вложува 8.971 ДЕМ или 289.700 ден.

Вкупниот износ по зголемувањето на основната главница изнесува 99.710 ДЕМ или 3.221.000 ден.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 740/2001. (19462)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 707/2001 од 29.06.2001, на регистарска влошка 006465, ја запиша во трговскиот регистар намерата за намалување основна главница на Трговското друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало Горан Цуцулески и др. КРИВОГАШТАНИ ПРОМЕТ увоз-извоз Кривогаштани ДОО.

Запишување на Одлуката за намеруваното намалување на основната главница на друштвото од 20.06.2001 година.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 707/2001. (19463)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 606/2001 од 4.06.2001, на регистарска влошка 000577, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител-лице овластено за застапување на Акционерското друштво Фабрика за навојни и жичени производи "ТАНЕ ЦАЛЕСКИ" - Кичево, ул. "Индустриска" бб, Кичево.

Се врши промена на лице овластено за застапување Претседател на управен одбор-управител на Акционерска фабрика "ТАНЕ ЦАЛЕСКИ" Кичево. Му престанува овластувањето за застапување на досегашниот Претседател на Управниот одбор и се брише управителот Никоски Крсте, од трговскиот регистар.

Се именува нов Претседател на Управниот одбор-управител Јованоски Владо и ќе го застапува друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 606/2001. (19464)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 723/2001 од 5.07.2001, на регистарска влошка 010425, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство, услуги, угостителство и трговија на големо и мало АВТОКОМЕРЦ Илко ДООЕЛ увоз-извоз - Битола, ул. "Дарвинова" бр. 5 - Битола.

Се зголемува основната главница на друштвото.

Наместо досегашните 5.100 ДЕМ односно 158.100 ден., новата основна главница изнесува 12.695 ДЕМ односно 404.973,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 723/2001. (19465)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 742/2001 од 12.07.2001, на регистарска влошка 010795, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето основна главница на Друштвото за трговија на големо и мало БАЛИС експорт-импорт Антониос Балис и др. ДОО Битола, ул. "Маршал Тито" бб - Битола.

Се врши зголемување на основната главница на Друштвото за износ од 74.406,93 ДЕМ или во противвредност од 2.318.520,00 денари.

Сега основната главница на ДОО БАЛИС изнесува 1.759.888,16 ДЕМ или во противвредност во износ од 54.699.967,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 742/2001. (19466)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 704/2001 од 28.06.2001, на регистарска влошка 002039, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Угостителско, туристичко, трговско и производно друштво Трајан Миленковски Т-М увоз-извоз Битола, ДООЕЛ Битола, бул. "1-ви Мај" 364.

Зголемување на основната главница на Угостителско, туристичко, трговско и производно друштво Трајан Миленковски Т-М увоз-извоз Битола, ДООЕЛ.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 704/2001. (19467)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 698/2001 од 28.06.2001, на регистарска влошка 012196, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало АГРОТЕРМ ДООЕЛ увоз-извоз Битола.

Зголемување на основната главница на друштвото уште за 11.077 ДЕМ во денарска противвредност 350.620,00 ден. со што главницата сега изнесува 16.177 ДЕМ во денарска противвредност 508.720,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 698/2001. (19468)



Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 391/2001 од 11.07.2001, на регистарска влошка 03001233?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување и зголемување на основната главница на Трговското радиодифузно друштво Телевизија Ирис ДОО - Штип, ул. "Гоце Делчев" бр. 44, Штип.

Промена на структурата на капиталот.

Зголемување на основната главница од АД Баргала Штип за износ од 226.474,87 ДЕМ или 7.020.721,00 ден.

Досегашната основна главница од 20.000 ДЕМ или 620.000,00 ден. се зголемува за 226.474,87 ДЕМ или 7.020.721,00 ден. и вкупно изнесува 246.474,87 ДЕМ или 7.640.721,00 ден.

Се брише: Симјончо Маријанов управител без ограничување.

Се запишува: Ристо Тодевски управител без ограничување.

Пречистен текст: Ристо Тодевски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 391/2001. (19469)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 366/2001 од 22.06.2001, на регистарска влошка 03007015?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар истапувањето на содружник и зголемување на основната главница на Друштвото за производство, трговија и услуги Беас-С ДОО Штип, ул. "Гоце Делчев" бр. 42, Штип.

Со одлука на соборот на содружниците од 29.05.2001 година содружникот Петар Санев од Скопје со стан на бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 24/2/17 истапува од друштвото.

Основниот влог содружникот кој истапува го отстапува на останатите содружници во сооднос на 50%-50%.

Соборот на содружниците со одлука од 30.05.2001 година ја зголемува основната главница на друштвото со преземање на нови основни влогови во вкупен износ од 1.593.724,00 ДЕМ или 50.857.105,00 денари во сооднос 50%-50%, со што секој од содружниците располага со по 974.912,00 ДЕМ или 30.948.125,00 денари земајќи го стариот влог плус отстапениот влог на содружникот кој истапува и зголемиениот влог.

Вкупниот износ на основната главница на друштвото изнесува 1.949.824,00 ДЕМ или 61.896.205,00 денари.

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 366/2001. (19470)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 372/2001 од 15.06.2001, на регистарска влошка 03004369?-4-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Акционерското друштво за трговија и услуги Југопромет увоз-извоз Струмица, ул. "Климент Охридски" бр. 55.

Досегашната основна главница во износ од 5.542.800 ДЕМ или 174.598.200,00 денари се зголемува и сега изнесува: 7.440.000 ДЕМ или 231.237.611,00 ден.

Основната главница се зголемува за износ: 1.897.200 ДЕМ или 56.693.411,00 ден.

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 372/2001. (19472)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1700/2001 од 04.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02040950?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги АТЕНА ДООЕЛ ул. "Цетинска" бр. 39, Кратово.

Основање на ДООЕЛ. Управител: Блаже Трајков од Кратово.

Дејности: 01.12, 01.13, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81, 15.82, 15.85, 15.89, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98, 17.51, 18.10, 18.22, 18.23,

18.24, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.25, 25.13, 25.24, 26.52, 28.61, 29.71, 29.72, 35.12, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 45.31, 45.32, 45.34, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.40, 50.40/1, 50.30, 50.40/2, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.65, 52.62, 52.71, 52.72, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.33, 71.34, 74.12, 74.20, 74.20/3, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување на странски фирми, малограничен промет со соседните земји Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, посредување во прометот со стоки и услуги.

Видот и обемот на одговорност-целосна одговорност. Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, одговара со свој свој имот. Управител: Блаже Трајков. Седиште: ул. "Цетинска" бр. 39, Кратово.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1700/2001. (12720)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1842/2001 од 08.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02041092?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги БАГИ-ПРОМ ДООЕЛ Кавадарци, ул. "Орце Николов" бр. 64.

Во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје е запишано основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги БАГИ-ПРОМ ДООЕЛ Кавадарци, ул. "Орце Николов" бр. 64.

Во внатрешниот промет ќе ги врши следните дејности: 15.52, 15.62, 15.81, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.23, 21.24, 21.25, 36.50, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.12, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 93.02, 93.05. Во надворешниот промет ќе ги врши следните дејности: посредување во надворешниот промет со стоки и услуги, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, реекспорт, трговија на консигнација, комисионо работење, меѓународна шпедиција и превоз на патници и стоки, малограничен промет со сите соседните земји Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, лизинг, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај.

Единствен содружник на друштвото е лицето Горанчо Суклески.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот. Управител на друштвото е содружникот Горанчо Суклески-управител со неограничени овластувања. Основната главница на друштвото е во предмети и изнесува 159.000,00 денари или 5.129 дем.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1842/2001. (12721)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14972/99 од 03.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02039062?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги УНИВЕРЗАЛ АБ ДОО експорт-импорт ул. "9" бр. 20 а, Спортски центар Сарај.

Дејности: 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.10, 50.40/1, 51.66, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.52, 51.57, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.46, 52.26, 52.33, 52.50, 50.30/2, 50.40/2, 52.12, 65.12/3, 65.23, 70.31, 60.22, 60.24, 60.21, 63.30, 55.30/2, 55.40, 55.30, 55.30/1, 63.40, 74.84, 74.12, 17.40/1, 45.33, 45.34, 45.45, 45.31, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските одговара со целиот свој имот. Управител на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Бабчиќ Хана-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14972/99. (12722)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1872/2001 од 17.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02041122?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕНИ-ДИЗАЈН ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Коста Шахов" бр. 6/1-2, Скопје.

Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 20.10/1, 34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, констигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција, изведување на градежни работи во странство.

Неограничени овластувања, целосна одговорност. Лице овластено за застапување е Сајков Стефан-управител без ограничувања. Единствен содружник е Сајков Стефан.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1872/2001. (12723)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1758/2001 од 27.04.2001 година, на регистарска влошка бр. 02041008?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, транспорт и услуги ЗОЛИ-КОМПАНИ експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, ул. "Пандил Шишков" бр. 35/1.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 18.22, 18.24, 20.51, 21.21, 21.22, 21.25, 22.22, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.52, 28.62, 28.75, 36.14, 36.63, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.41, 45.45, 50.20, 50.30, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44,

52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.33, 72.20, 72.60, 74.12, 74.20, 74.20/3, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05. Дејности од областа на надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, констигнација, комисиона продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Во правниот промет друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот. Единствен содружник на друштвото е лицето Љиљана Грбиќ. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Љиљана Грбиќ-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1758/2001. (12724)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1926/2001 од 16.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02041176?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци, производство и промет КОМПАНИЈА ПАПАРУСОВСКИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "16 Македонска бригада" бр. 18.

Дејности: 20.10/1, 20.40, 20.51, 28.51, 28.52, 28.75, 37.10, 37.20, 45.11, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.12, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 71.10, 71.21, 71.32, 71.34, 74.12.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот имот. Лице за застапување на друштвото е Игор Папарусовски-управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1926/2001. (12725)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1482/2001 од 06.04.2001 година, на регистарска влошка бр. 02040732?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕРМАПРОМ ДОО увоз-извоз с. Проевце, Куманово.

Основаачи: Давидовски Борко од с. Проевце, Куманово и Стојковиќ Стојанка од Куманово, ул. "Годе Думба" бр. 138-2-16.

Дејности: 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 21.12, 21.21, 21.23, 21.24, 21.25, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 71.24, 72.30, 72.60, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05. Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, компензациони работи, посредување, малограничен

промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, привремен увоз и извоз, закуп-лизинг, застапување на странски лица, меѓународни сообраќајно-агенциски работи, туристички работи со странство, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во патен сообраќај.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. Управител на друштвото е Давидовски Борко, без ограничување во овластувањата во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1482/2001. (12726)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1993/2001 од 17.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02041239?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги АНЦИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Дрезденска" бр. 15/1/.

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.63, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.84. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, посредување во надворешнотрговскиот промет, меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународна шпедиција, туристички услуги со странство, меѓународни агенциски работи, малограничен промет со сите соседни држави.

Основач на друштвото е Драгош Анџелика Јовела.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските на друштвото во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Управител на друштвото со неограничени овластувања е Драгош Анџелика Јонела во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1993/2001. (12727)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 188/2001 од 12.03.2001 година, на регистарска влошка бр. 02039438?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија, угостителство, сообраќај и услуги СНИКЕРС ТРАНС ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар, ул. "Беличица" бр. 137.

Седиште на друштвото: Гостивар, ул. "Беличица" бр. 137. Основач: Сашо Димоски од Гостивар, ул. "Беличица" бр. 137.

Дејности: 01.11/3, 01.23, 01.25, 02.01, 02.02, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.85, 15.98, 15.62, 20.10/1, 20.30, 20.40, 25.24, 26.82, 36.12, 36.13, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.45, 50.10, 51.13, 51.17, 51.19, 51.31, 51.37, 51.57, 51.53, 51.61, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.63, 52.46, 52.50, 52.72/1, 52.72/2, 52.62, 52.61, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.14, 74.20/3, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, 63.12, надворешна трговија со прехранбени про-

изводи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, консигнација.

Неограничени овластувања, целосна одговорност. Сашо Димоски-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 188/2001. (12728)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 119/2001 од 09.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02039369?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, промет и услуги НИКОЛАС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 116/3-6.

Дејности: 21.21, 21.23, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 36.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 63.12, 72.60, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 93.05. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Зорица Симиќ-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 119/2001. (12729)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 708/2000 од 24.04.2001 година, на регистарска влошка бр. 02037359?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за градежништво и услуги РЕКА БАУ Шабан ДООЕЛ с. Велебрдо, Гостивар.

Фирма: Друштво за градежништво и услуги РЕКА БАУ Шабан ДООЕЛ с. Велебрдо, Гостивар. Основач: Шабан Феџули, с. Велебрдо, Гостивар, основачки влог 5.040 дем или 156.000.00 денари во ствари.

Дејности: 01.30, 14.11, 14.12, 14.21, 14.22, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.89, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 18.21, 18.22, 18.23, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.15, 26.22, 26.23, 26.30, 28.11, 28.12, 28.52, 28.75, 33.20, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.30/1, 50.30/2, 51.11, 51.13, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.34, 51.51, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.66, 51.70, 52.12, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/2, 55.22, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, 63.30, 70.20, 70.31, 71.10, 71.32, 71.34, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.84. Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во промет, реекспорт, консигнација, продажба, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, меѓународен транспорт и шпедиција, туристички работи со странство, привремен увоз-извоз на стоки, комисиони работи.

Управител: Шабан Феџули-управител без ограничување. Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 708/2000. (12730)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1956/2001 од 11.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02041203?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство на конфекција и ХТЗ опрема, трговија и услуги МАЦОТЕХ ДООЕЛ Куманово, ул. "Ш-та МУБ" бр. 116.

Се основа Друштво за производство на конфекција и ХТЗ опрема, трговија и услуги МАЦОТЕХ ДООЕЛ Куманово, ул. "Ш-та МУБ" бр. 116, со скратен назив: МАЦОТЕХ ДООЕЛ Куманово, со седиште на ул. "Ш-та МУБ" бр. 116, Куманово. Основач на друштвото е Трајковски Здравко од Куманово.

Друштвото ќе ги обавува следниве дејности: 01.21, 02.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 02.01, 05.02, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.52, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 34.30, 36.63, 50.20, 51.11, 51.16, 51.17, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.14, 74.83, 74.84, 92.72. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, консигнациона продажба, реекспорт и посредување, меѓународна шпедиција, меѓународен друмски превоз на стоки и патници, сообраќајно агенциски работи, туристички работи со странство, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите средства за кои располага. Трајковски Здравко-управител со неограничено овластување во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1956/2001. (12731)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1909/2001 од 08.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02041159?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги БОТАН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Пржино" бр. 15, Скопје.

Основање на ТД. Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги БОТАН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. Седиште: ул. "Пржино" бр. 15, Скопје. Основач: Лепосава Тантуровска од Скопје.

Дејности: 01.11/4, 01.12/1, 27.10, 27.21, 27.22, 20.40, 18.22, 18.23, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.22, 51.34, 51.35, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.48, 52.47, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 52.33, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт и меѓународен транспорт.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара во висина на основачкиот влог. Управител без ограничување: Елизабета Тантуровска од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1909/2001. (12732)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1875/2001 од 09.05.2000 година, на регистарска влошка бр. 02041125?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Авто такси НИКО ТП Младеновски Никола Драги с. Трубарово, ул. "Мирче Ацев" бр. 84, Скопје.

Основање на Авто такси НИКО ТП Младеновски Никола Драги с. Трубарово, ул. "Мирче Ацев" бр. 84, Скопје. Основач е Младеновски Никола Драги, с. Трубарово, ул. "Мирче Ацев" бр. 84, Скопје.

Дејности: 60.22, 60.23, 60.24.

Во правниот промет со трети лица одговара лично со целокупниот свој имот и средства. Управител е Младеновски Драги-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1875/2001. (12733)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1765/2001 од 09.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02041015?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за транспорт, трговија и услуги КАРГО ПРЕВОЗ СПЕДИТИОН ДОО увоз-извоз Валандово, ул. "Димитар Гунов" бр. 26, с. Јосифово, Валандово.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.41/3, 01.42, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.43, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81, 15.82/2, 15.87, 15.98, 19.10, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.23, 22.24, 22.25, 25.11, 25.13, 25.21, 25.22, 25.24, 26.25, 25.40, 28.21, 28.52, 31.62, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.62, 36.63, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.21, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05, 95.00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување, консигнација, реекспорт, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограничен промет со сите соседните држави.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и на своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Атанасов Виктор-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1765/2001. (12734)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16445/99 од 23.11.2000 година, на регистарска влошка бр. 02035760?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието со ЗТД во Друштво за транспорт и трговија СПЕКТРУМ Кадиов Гоко ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. "Преспа" бр. 21.

Дејности: 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.53, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.44/4, 50.30/2, 50.50, 50.30/1, 51.70, 31.50, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 63.40, 18.21, 18.22, 18.23, 31.62, 18.24, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони складови, малограничен промет со соседните земји Бугарија, Грција и Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Риска Кадиова-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16445/99. (12735)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16748/99 од 07.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02037340?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за собирање и примарна преработка на отпадоци ОТПАД Јовче ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, ул. "Индустриска зона Расадиик" бб.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.13/1, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.40, 28.62, 28.71, 28.72, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.12, 63.21, 74.12, 74.84, 90.00, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непременбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со целокупниот имот. Донеј Јовче-управител без ограничување во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16748/99. (12736)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 835/2000 од 10.07.2000 година, на регистарска влошка бр. 02012736?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, истапувањето и пристапувањето на содружник и преносот на удел со ЗТД на Друштвото за производство, промет и услуги ИНТЕРКОМ Драгомир и Славица ДОО увоз-извоз ул. "Дане Крапчев" бр. 6, Скопје.

Новиот назив на фирмата гласи: Друштво за производство, промет и услуги ИНТЕРКОМ Драгомир и др. ДОО увоз-извоз ул. "Дане Крапчев" бр. 6, Скопје.

Во друштвото пристапува Епаминонда Главинац од Скопје, ул. "Букурешка" бр. 51 на 27.03.2000 година, а во друштвото истапува Петковска Славица од Скопје, ул. "Иво Рибар Лола" бр. 43а-1-1 на 27.03.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 835/2000. (12737)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1103/2001 од 03.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02006192?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив, содружник и управител на Друштвото за производство, услуги и трговија МИКИ-ВЕКИ Мирослав ДООЕЛ експорт-импорт с. Карпош, Куманово, ул. "100" бр. 34.

Основач: Мирослав Димитријевски од Куманово, ул. "100" бр. 34, с. Карпош, Куманово.

Друштвото за производство, услуги и трговија МИКИ-ВЕКИ Весна ДООЕЛ експорт-импорт с. Карпош, Куманово, ул. "100" бр. 34 го менува досегашниот назив на друштвото и во иднина ќе гласи: Друштво за производство, услуги и трговија МИКИ-ВЕКИ Мирослав ДООЕЛ експорт-импорт с. Карпош, Куманово.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1103/2001. (12738)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1219/2001 од 03.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02039509?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, трговија и услуги АНА КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 7/34.

Се брише Аргировски Аргир-управител без ограничување. Се запишува Аргировска Весна-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1219/2001. (12739)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1081/2001 од 18.04.2001 година, на регистарска влошка бр. 02035990?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, промет и услуги КОРТИНА ЕКСЛУЗИВ ДООЕЛ ул. "Народен фронт" бр. 19, лок. 11, Скопје.

Се брише: Трпчевски Сапо-управител без ограничување. Се запишува: Зоран Киш-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1081/2001. (12740)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1178/2001 од 08.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 4-02001040-000-03, ги запиша во трговскиот регистар промените на органот на управување на Акционерското друштво за производство, обработка и промет на производи од камен МИКРОГРАНУЛАТ Гостивар, ул. "Мара Угринова" бр. 19/3-4, Гостивар.

Се брише Бошкоски Симеон-претседател на Управен одбор, а се запишува Бошкоски Симеон-извршен директор координатор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1178/2001. (12741)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1153/2001 од 03.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02022288?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на основач-истапување на Друштвото за производство и услуги во метална индустрија ЈОПА-Фабрика за делови и компоненти Љупчо и други ДОО Скопје, ул. "Момин Поток" бб.

Од 18.04.2001 година од друштвото како основач истапува Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Р. Македонија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1153/2001. (12742)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 617/2001 од 13.04.2001 година, на регистарска влошка бр. 02025048?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар именувањето и разрешувањето на управител на Друштвото за производство, трговија и услуги АНТ-ПАКО Елпида Паковска и др. ДОО експорт-импорт Скопје, ГТЦ 8 секција, приземје.

Се брише: Антонио Паковски-Мартиновски-управител без ограничување. Се запишува: Владимир Лазаревски-управител без ограничување. Пречистен текст: Владимир Лазаревски-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 617/2001. (12743)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 128/2001 од 09.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 1-9508-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на МАКОХЕМИЈА Акционерско друштво за внатрешна и надворешна трговија со ПО Скопје, ул. "Никола Паранунов" бб, Скопје.

МАКОХЕМИЈА Акционерско друштво за внатрешна и надворешна трговија со ПО Скопје, ул. "Никола Паранунов" бб, Скопје, се запишува промена на својството на лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет. Се брише Петковски Васил-директор без ограничување. Се запишува Горшев Петре-в.д. директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 128/2001. (12744)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 832/2001 од 26.04.2001 година, на регистарска влошка бр. 02026174?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија, услуги, реклама и пропаганда КРЕАТИВА МАРКЕТИНГ ГРУП Петар, Мартин, Лојд-Томас и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Беласица" бб, Скопје.

Се брише Мијик Ѓорѓе-управител, а се запишува Ингилизов Зоран-управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 832/2001. (12745)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1049/2001 од 03.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02007174?-8-06-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на име на Друштвото за меѓународна шпедиција, трговија и транспорт ИНТЕРТРАНШПЕД Јовица ДООЕЛ Куманово, ул. "АВНОЈ" бр. 70 во Друштво за меѓународна шпедиција, трговија и транспорт ДЕЛТА МИЛК ДООЕЛ Куманово, ул. "АВНОЈ" бр. 70.

Се менува името на друштвото и ќе гласи: Друштво за меѓународна шпедиција, трговија и транспорт ДЕЛТА МИЛК ДООЕЛ Куманово, ул. "АВНОЈ" бр. 70.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1049/2001. (12746)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 687/2001 од 03.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02025690?-7-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Јавното комунално претпријатие БАБУНА ЦО с. Богомила, Богомила.

Се врши промена на лице овластено за застапување. Се брише: Гурчиновски Милан-в.д. директор, без ограничувања. Се запишува: Љубчо Ристовски-в.д. директор, без ограничувања. Пречистен текст: Љубчо Ристовски-в.д. директор, без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 687/2001. (12747)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1098/2001 од 19.04.2001 година, на регистарска влошка бр. 02016884?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, седиште, истапување на Друштвото за угостителство, услуги, промет и производство КОМЕРЦ-СКЛ Светлана и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Лесновска" бр. 2, Скопје.

Промена на назив, седиште, истапување и пристапување на содружник и промена на лице овластено за застапување на друштвото.

Од Друштвото за угостителство, услуги, промет и производство КОМЕРЦ-СКЛ Светлана и др. ДОО увоз-извоз Скопје истапува содружникот Светлана Децковска од Скопје, ул. "Лесновска" бр. 2. Во друштвото пристапува содружникот Божана Крстик од Скопје, ул. "Народни херои" бр. 21/2-27.

Со истапување и пристапување на содружник во друштвото називот и седиштето се менува и гласи: Друштво за угостителство, услуги, промет и производство КОМЕРЦ-СКЛ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Васил Ѓоргов" бр. 20.

Од Друштвото за угостителство, услуги, промет и производство КОМЕРЦ-СКЛ Светлана и др. ДОО увоз-извоз Скопје се разрешува лицето Гицева Тодорка-управител со неограничени овластувања. Во Друштвото за угостителство, услуги, промет и производство КОМЕРЦ-СКЛ ДОО увоз-извоз Скопје за управител со неограничени овластувања се именува лицето Божана Крстик.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1098/2001. (12748)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 635/2001 од 13.03.2001 година, на регистарска влошка бр. 02014280?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност и промената на управител на Друштвото за превоз, производство и трговија на големо и мало БОДЕТИ КОМЕРЦ Норо ДООЕЛ Неготино, ул. "Пиринска" бр. 6.

Дејноста во внатрешнотрговскиот промет се проширува со: 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.23, 55.40, 55.51, 55.52.

Се врши промена на управителот. Се брише Боро Ѓорев-управител со неограничени овластувања, а се запишува Дејан Ѓорев-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 635/2001. (12749)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 778/2001 од 03.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02030789?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Друштвото за производство, трговија и услуги ЗЛАТНА РУКА Владе ДООЕЛ Куманово, ул. "Лесковачка" бр. 1-1/1.

Дејноста се проширува со: 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 18.21, 28.22, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 778/2001. (12750)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1596/2001 од 11.04.2001 година, на регистарска влошка бр. 02019869?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на фирма на ТП Авто превозник такси ПЕЛИКАН Петар Александар Јорданов ул. "Скоевска" бр. 1/1/7, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1596/2001. (12751)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1177/2001 од 04.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02010247?-3-06-001, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште на подружница на Аустријан Еарлајнс Австриско воздухопловно акционерско друштво 1107 Виена Фонтанаштрассе 1 Австрија Подружница на Аустријан Еарлајнс Австриско воздухопловно акционерско друштво бул. "Климент Охридски" бр. 66/1-3А, Скопје.

Новиот назив на седиштето гласи: ул. "Митрополит Теодосија Гологанов" бр. 44-1/4, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1177/2001. (12752)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1166/2001 од 24.04.2001 година, на регистарска влошка бр. 02020168?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, седиште и проширувањето на дејност на Друштвото за трговија и услуги ФРИМЕКС СПОРТ Иван и други ДОО увоз-извоз ул. "50 Дивизија" бр. 30, Скопје.

Се врши промена на фирма и гласи: Друштво за трговија и услуги МЕШ СПОРТ Иван и други ДОО увоз-извоз ул. "Милан Мијалковик" бр. 50, Скопје.

Дејноста се проширува со: 52.33-трговија на мало со козметички и тоалетни препарати.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1166/2001. (12753)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1024/2001 од 23.04.2001 година, на регистарска влошка бр. 02028082?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, истапување на Друштвото за трговија на големо и мало ТАМАРА ДООЕЛ Скопје, ул. "Шидска" бр. 12/3-21, Скопје.

Досегашната фирма се менува и во иднина ќе гласи: Друштво за трговија на големо и мало ТАМАРА-М ДООЕЛ Скопје, ул. "Шидска" бр. 12/3-21, Скопје.

На ден 9.04.2001 година пристапила Младеновска Силвана, а на истиот ден истапил Младеновски Ѓоран. Се брише Младеновски Ѓоран, а се запишува Младеновска Силвана-управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1024/2001. (12754)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 903/2001 од 04.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02017825?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, зголемувањето на основна главница, проширувањето на дејност во внатрешнотрговскиот промет и претворањето на друштвото во заштитно на Друштвото за промет и производство и поправка на мебел ЈУГОИМПЕКС Попов Зоран и др. ДОО увоз-извоз ул. "Никола Русински" бр. 3-а, Скопје.

Новиот назив на фирмата гласи: Друштво за вработување на инвалидни лица, производство, трговија и услуги ЈУГОИМПЕКС ДОО извоз-увоз Скопје, ул. "Никола Русински" бр. 3-а.

Зголемување на основната главница.  
Дејноста на друштвото се проширува со следната дејност: вработување на инвалидни лица.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 903/2001. (12755)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1265/2001 од 08.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02002332?-6-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, седиште и управител на Трговското друштво БЕОСКОП Иван Дамјаноски ДООЕЛ бул. "Македонско-Косовска Бригада" бр.20-4, Скопје.

Се врши промена на фирмата и седиштето па во иднина ќе гласи: Друштво за посредување, трговија и услуги БЕОСКОП ДОО експорт-импорт Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 6/41, Скопје.

Се врши промена на управител. Се брише Иван Дамјаноски-управител со неограничени овластувања, а се запишува Сузана Веновска-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1265/2001. (12756)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2835/2000 од 29.11.2000 година, на регистарска влошка бр. 02029696?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Друштвото за трговија, производство и услуги ЕУРО ДЕНТ Кири ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Руди Чаевац" бр. 31/6.

Дејноста се проширува со: 51.46-трговија на големо со фармацевтски производи, 52.32-трговија на мало со медицински препарати и ортопедски помагала.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2835/2000. (12757)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 129/2001 од 13.04.2001 година, на регистарска влошка бр. 1-65279-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј"-Скопје Педагошки факултет "Св. Климент Охридски", ул. "Партизански одреди" бб, Скопје.

Се брише проф. д-р Сејфедин Сулејман-в.д. декан без ограничување. Се запишува проф. д-р Мурат Мурати-в.д. декан без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 129/2001. (12758)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 930/2001 од 09.04.2001 година, на регистарска влошка бр. 02019747?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на основач и адреса на основачите на Друштвото за Рент А Кар услуги СЕГ-КОМ БАЦЕТ-РЕНТ А КАР Борче и др. ДОО Скопје, ул. "Иво Рибар Лола" бр. 59-2А.

Пристапува основачот Мира Манева, а истапува Драган Младеновски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 930/2001. (12759)

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважни следниве документи:

- Пасош бр. 1500252 на име Поцеста Бурин, Дебар. (19431)  
Пасош бр. 1237024 на име Абдулоска Сеада, Дебар. (19424)  
Пасош бр. 8952 на име Велиова Мејсер, ул. "С.Стојменов" бр. 124, Кочани. (19425)  
Пасош бр. 1389816 на име Ида Пранвера, с. Делегожда, Струга. (19427)  
Пасош бр. 1337001 на име Емини Синдис, ул. "М.Тито" бр. 146, Струга. (19428)  
Пасош бр. 1221065 на име Јуснија Салихоглу, Св. Николе. (19435)  
Пасош бр. 1004114 на име Иво Ордев, Св. Николе. (19436)  
Пасош бр. 920378 на име Колев Костадин, ул. "Кирил и Методиј" бр. 45, Струмица. (19437)  
Пасош бр. 1247116 на име Сарици Ершон, Гостивар. (19442)

Пасош бр. 1077399 на име Наков Милан, с. Борисово бр. 14, Струмица. (19450)

Пасош бр. 485609 на име Асакова Ешман, с. Банско бр. 193, Струмица. (19451)

Пасош бр. 648532 на име Миле Ристов, с. Просениково бр. 27, Струмица. (19452)

Пасош бр. 1457105 издаден од УВР - Скопје на име Изет Качапор, с. Батинци, Скопје. (19628)

Пасош бр. 1049992 издаден од УВР - Скопје на име Нежља Караца, ул. Х.Т. Карпош бр. 68, Скопје. (19632)

Пасош бр. 1045709 издаден од УВР - Велес на име Мифтаровски Седат, с. Мелница, Велес. (19635)

Пасош бр. 449147 издаден од УВР - Скопје на име Савески Јован, ул. "Октом. револ." бр. 10/1-4, Скопје. (19636)

Пасош бр. 1124195 издаден од УВР - Скопје на име Бислим Керим, ул. "Славеј Планина" бр. 56, Скопје. (19648)

Пасош бр. 1232604/99 издаден од УВР-Скопје на име Владимир Лазов, ул. "Партизански Одреди" бр. 107/2-7, Скопје. (19649)

Пасош бр. 538827 на име Јанковиќ Славка, ул. "Андреј Барбов" бр. 56/2/17, Скопје. (19683)

Пасош бр. 540807 на име Јанковиќ Ратомир, ул. "Андреј Барбов" бр. 56/2/17, Скопје. (19685)

Пасош бр. 535327/97 на име Дисова Деса, ул. "Алекса Демниевски" бр. 17/4, Скопје. (19686)

Пасош бр. 057446/93 на име Идризлари Салахундин, ул. "Дижонска" бр. 24, Скопје. (19687)

Пасош бр. 0974719 на име Бафтијари Беким, ул. "7" бр. 381, с. Батинци, Скопје. (19690)

Пасош бр. 0443458 на име Јашаров Рашид, ул. "Палмиро Тољи" бр. 34, Скопје. (19691)

Пасош бр. 988492 на име Селмани Лиман, с.Опае, Куманово. (19692)

Пасош бр. 1073909 на име Колашинац Елвир, ул. "Бутелски венец" бр. 49, Скопје. (19693)

Пасош бр. 1537980 на име Синани Бесим, с.Копаница, Скопје. (19694)

Пасош бр. 1399807 на име Русе Стојановски, нас. Илинден, Скопје. (19710)

Пасош бр. 977227 на име Касам Рустем, ул. "Кипарска" бр. 8, Скопје. (19711)

Пасош бр. 1186210/99 на име Хамиде Азировиќ, с. Коплија, Скопје. (19712)

Пасош бр. 1153981/98 на име Агим Шабан, ул. "Првомајска" бр. 70, Скопје. (19713)

Пасош бр. 1238246/99 на име Марков Гоце, ул. "Ганчо Хаџи" бр. 22, Велес. (19714)

Пасош бр. 1406835/00 на име Билјана Петковска, ул. "Тоде Думба" бр. 100-3/11, Куманово. (19715)

Пасош бр. 1453870/00 на име Ајети Емин, ул. "Панче Неделковски" бр. 20, Скопје. (19716)

Пасош бр. 855304 на име Целил Ѓулбаки, с.Пулце, Штип. (19277)

Пасош бр. 1054710 на име Маџарова Лорена, с.Стојаково, Гевгелија. (17996)

Пасош бр. 938588 на име Фериде Камили, с.Д. Палчиште, Тетово. (15645)

Пасош бр. 1221270 на име Јаневски Драгиша, ул. "8 Септември" бр. 2/9, Пробиштип. (19652)

Пасош бр. 1360815 на име Величковски Миле, М. Каменица, Делчево. (19653)

Пасош бр. 451994/94 издаден од УВР - Скопје на име Кајевиќ Мирјана, ул. "Рилски Конгрес" бр. 25, Скопје. (19654)

Пасош бр. 849807 на име Тодороска Јованка, Охрид. (19658)

Пасош бр. 980947 на име Зубери Афердита, Струга. (19665)

Пасош бр. 1240975 на име Саит Демир, ул. "Р.Пат" бр. 174, Штип. (19668)

Пасош дипломатски бр. Д 0002287 издаден од МНР - Скопје на име Георгиевски Борис, бул. "Ј. Сандански" бр. 45/21, Скопје. (19682)

Пасош бр. 1043337/97 издаден од УВР-Скопје на име Георгиевски Борис, бул. "Ј.Сандански" бр. 45/21, Скопје. (19684)

Пасош бр. 1232354/99 издаден од УВР-Скопје на име Тодоровски Антонио, бул. "АВНОЈ" бр. 4-2/20, Скопје. (19688)



- Пасош бр. 684628/95 издаден од УВР - Скопје на име Хашколи Џеврије, ул. "Б. Паровик" бр. 46, Скопје. (19697)
- Пасош бр. 1008671/97 издаден од УВР - Велес на име Иванов Игор, ул. "А. Шурков" бр. 25/1-1, Велес. (19728)
- Пасош бр. 1293552/99 издаден од УВР-Скопје на име Казим Мануел, ул. "Д. Мечето" бр. 6 а, Скопје. (19730)
- Пасош бр. 1385647 на име Јовановски Раде, с.Робово, Берово. (19731)
- Пасош бр. 1498249 на име Јовановска Валентина, с. Робово, Берово. (19732)
- Пасош бр. 572665/95 издаден од УВР - Скопје на име Мулик Галип, ул. "П. Илиќ" бр. 35/14, Скопје. (19733)
- Пасош бр. 1405622/00 издаден од УВР - Велес на име Митревски Горан, ул. "С. Бобев" бр. 46, Велес. (19734)
- Пасош бр. 1023729/97 издаден од УВР - Куманово на име Акије Јунузи, ул. "П. Спасовска" бр. 28, Куманово. (19735)
- Пасош бр. 1141688/98 издаден од УВР-Скопје на име Сулејмани Иса, бул. "Македонско Косовска бригада" бр. 3/56, Скопје. (19736)
- Пасош бр. 0690657 на име Валентина Серафимова, ул. "Маршал Тито" бр. 75, Винаца. (19741)
- Пасош бр. 76430 на име Туши Ирфије, с. Ново село, Струга. (19742)
- Пасош бр. 1544896 на име Новески Борис, ул. "Д. Груев" бр. 10 1/7, Охрид. (19746)
- Пасош бр. 1493428 на име Спироски Перо, ул. "К. Шапкарев" бр. 3, Охрид. (19747)
- Пасош бр. 1179290 на име Франгу Фламур, Дебар. (19749)
- Пасош бр. 19142 на име Шајноска Горица, Струга. (19750)
- Пасош бр. 981247 на име Шајноска Светлана, Струга. (19751)
- Пасош бр. 19602 на име Шајноски Стефан, Струга. (19752)
- Пасош бр. 1240930 на име Ефремовска Соња, ул. "В. Поп Јорданова", Штип. (19753)
- Пасош бр. 303904 на име Таип Јусуфи, с.Гвае, Гостивар. (19772)
- Пасош бр. 1336080 на име Свонко Грозданов, с.Самоилово бр. 13, Струмица. (19774)
- Пасош бр. 1397480/00 издаден од УВР-Скопје на име Стојанова Силвана, ул. "Т.Х.Јанев" бр.6, Скопје. 19775
- Пасош бр. 1273203/99 издаден од УВР-Скопје на име Војислав Кукољ, ул. "Р.Чаевац" бр. 14/3, Скопје. 19776
- Пасош бр. 1539274 издаден од УВР-Скопје на име Ерим Халим, ул. "А. Песарец" бр. 6 б, Скопје. (19777)
- Пасош бр. 1017671/97 издаден од УВР-Скопје на име Геговски Оливер, ул. "50 Дивизија" бр.21, Скопје.19778
- Пасош бр. 375889 на име Редепоски Севдал, с.Алдиници, Крушево. (17438)
- Пасош бр. 1300959 на име Нановски Александар, ул. "Лазо Софијанов" бр. 9, Кратово. (19780)
- Чекови од бр. 174979 до 174995 од тековна сметка бр.12243-10 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Станковски Драги, Скопје. (19449)
- Чек со бр. 0001005369610 од тековна сметка бр. 8130 4/27 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Евгениј Коревски, Скопје. (19700)
- Чекови од бр. 5387702 до бр. 5387707 од тековна сметка бр. 2959393 на име Стојановски Орданче, Скопје. (19720)
- Чекови од бр. 2857282 до 2857287 од тековна сметка бр.12019713 издадени од Комертицијална банка АД Скопје на име Бундалевска Марија, Скопје. (19651)
- Чекови од тековна сметка бр. 4220/85 на име Стефан Димитров, Штип. (19773)
- Работна книшка на име Маркоски Марјан, Прилеп. (19633)
- Работна книшка на име Атанасовски Јордан, Тетово. (19633)
- Работна книшка на име Камил Туркијан, Скопје. (19698)
- Работна книшка на име Георгиевски Борис, Скопје. (19717)
- Работна книшка на име Костовска Сузе, Скопје. (19718)
- Работна книшка на име Крстевски Горан, Скопје. (19719)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Смилковски Стојан, Скопје. (19657)
- Работна книшка на име Артан Селими, с.Делгожда, Струга. (19664)
- Работна книшка на име Роберт Шпирев, ул. "М.Ацев" бр. 4, Радовиш. (19666)
- Работна книшка на име Димчевска Стојна, Велес. (19671)
- Работна книшка на име Китановски Трајче, М.Каменица, Делчево. (19675)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Гореска Валентина, Скопје. (19677)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Блаже Оцевски, Скопје. (19740)
- Работна книшка на име Ристески Сашо, Охрид.19748
- Воена книшка на име Јакимовски Љупчо, Велес. (19443)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Јашар Малиќ, Скопје. (19626)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Трајковски Слободан, Скопје. (19637)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Крстев Петар, Скопје. (19638)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Сашко Тодоровски, Скопје. (19639)
- Воена книшка на име Благоја Китановски, Скопје. (19695)
- Воена книшка на име Ивковски Дејан, Скопје. 19696
- Воена книшка на име Манговски Стојан, Скопје. (19721)
- Воена книшка на име Ацо Диков, Велес. (19670)
- Воена книшка на име Стојанов Ванчо, Велес. (19672)
- Воена книшка на име Симоновски Златко, Велес. (19673)
- Воена книшка на име Николов Милан, Велес. (19674)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Зулбеар Илаз, Скопје. (19727)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Саздовски Ацо, Скопје. (19737)
- Воена книшка издадена од на име Ивица Илиевски, Б.Миладиновци, Куманово. (19745)
- Воена книшка на име Митев Звонко, Велес. (19754)
- Воена книшка на име Дракалски Г.Гаврил, Гевгелија. (19757)
- Воена книшка на име Калинов Петар, Битола. 19759
- Свидетелство на име Александар Митев, Штип.19432
- Свидетелство издадено од ИХУ " Пенко Јаичевски" Јегуновце на име Атанасовски Јордан, Тетово. (19634)
- Свидетелства за 5,6 и 7 одделение издадени од ОУ "Браќа Миладиновци" Куманово на име Насковски Андреас, Куманово. (19650)
- Свидетелство на име Ибраими Асија, Скопје. (19699)
- Свидетелствона име Бељмин Ипраим, ул."Љ.Гачо" бр. 14, Куманово. (19660)
- Свидетелствона име Бурим Рамадани, ул."Прва"бр. 10, Куманово. (19661)
- Свидетелства за 1,2 и 3 година издадени од гим. "Зеф Љупш Марку" - Скопје на име Павловски Кирил, Скопје. (19739)
- Свидетелство на име Зорица Џемовска, Крива Паланка. (19743)
- Свидетелство на име Видински Бранко, с.Мачево, Берово. (19744)
- Свидетелство за 7 одделение на име Мустафоски Един, с.Пласница, Мак. Брод. (19770)
- Здравствена книшка на име Алаткова Елена, Пробиштип. (19433)
- Здравствена книшка на име Љупчо Вељановски, Битола. (19438)
- Здравствена книшка на име Митровски Горан, Велес. (19755)
- Здравствена книшка на име Дејан Ристески, Битола. (19761)
- Здравствена книшка на име Николовска Јелена, Битола. (19762)

Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 12/01 под бр. 1831 на име Димиров Небојша, ул. "Косовска" бр. 247, Штип, наместо лична карта бр. 887934 треба да стои пасош бр. 887934 на име Демиров Небојша.

**ЈАВНИ ПОВИЦИ**

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр.26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија - Скопје, објавува

**ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-73/2001  
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА  
НА ГУМЕНИ ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ,  
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

**1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр.01-73/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на гумени транспортни ленти за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломеј во се според тендер документацијата.

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на ЈП ЕСМ, ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје (стара зграда) 9 спрат соба бр. 1 секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 40100-601-5012 ЈП "ЕСМ" Скопје (даночен број 4030989128346; депонент на Стопанска банка Скопје) со назнака за кој повик е уплатата.

Понудувачот треба да презентира доказ за извршена уплата при подигање на тендер документација, а за техничките нејаснотии и други информации да се консултираат нашите погони РЕК Битола и РЕК Осломеј.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

**2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

2.3. Понудувачот треба да ја потполни во целост табелата која се доставуваа како тендер документација со единечни цени и фиксна вкупна цена на понудената набавка на паритет ДДП РЕК Битола и ДДП РЕК ОСЛОМЕЈ, изразена во ДЕМ со посебно искажан ДДВ.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

2.6. Понудата треба до го содржи рокот на испорачка на стоката.

2.7. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.

2.8. Понудата треба да има рок на важност.

2.9. Понудите со пропратната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

**3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, кој треба да биде во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32 од 10.07.1998г.), а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавни набавки.

3.3. Банкарска гаранција во висина од 5% од вкупната вредност на понуда на паритет ДДП Битола и Осломеј со ДДВ.

3.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки:

- Список на испораки на гумени транспортни ленти во подружниците на ЕСМ, од производителот.

3.5. Преставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.6. Понудувачот треба да достави Решение за ДДВ (само за домашните понудувачи).

3.7. Сите документи треба да се оригинали или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки).

4.1. Цена: 40 поени

4.2. Квалитет: 40 поени

4.3. Начин на плаќање: 10 поени

4.4. Рок на испорака: 10 поени

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр.9, 91000 Скопје.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 04.09.2001 година, во 11 часот, во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

**АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА**

**ПОКАНА  
ЗА КУПУВАЊЕ АКЦИИ ВО АКЦИОНЕРСКОТО  
ДРУШТВО "ПОРЦЕЛАНКА" АД - ВЕЛЕС  
КА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОРЦЕЛАН  
И КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ**

Агенцијата на Република Македонија за приватизација (АП), во име на Владата на Република Македонија и останатите акционери кои го претставуваат државниот капитал, објавува јавен тендер за продажба на 63,61461% капитално учество во "Порцеланка", односно 216.401 обични акции.

Полно име на компанијата (назив): ПОРЦЕЛАНКА АД за производство на порцелан и керамички плочки - Велес.

Седиште: ул. "Индустриска" бб, Велес.

Акционерски капитал: МКД 1.054.432.900, уплатен во целост.

Номинална вредност на една акција: МКД 3.100.

Број на акции: 340.175 обични акции.

Број на регистарска влошка: 02038894?4-03-000, Основен суд Скопје I. (Нова судска регистрација од 03 април 2001 година, Трег. бр. 6976/00).

Број на вработени: 676.

Почетна цена на понудата: 700.000 ДЕМ.

Краен рок за доставување на понудата: 10 септември 2001 година до 15:30 часот.

Понудувачите може да ја подигнат тендерската документација во канцелариите на АП (адреса: 1000 Скопје, ул. "Никола Вапцаров" бр. 7, тел.: +389 2 117 564) во работни денови од 09:00 до 15:00 часот, а најдоцна 3 работни денови пред истекот на рокот за доставување на понудите. Тендерската документација ќе биде предадена по извршена уплата на 1.000 ДЕМ, во денарска противвредност, според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата, кои треба да се уплатат на жиро-сметката на АП во Балканска Банка - Скопје, број 40100-637-2213 (единствен даночен број 4030993262472) со назначување на компанијата уплатувач.

Контакт информации: Агенција на Република Македонија за приватизација, ул. "Никола Вапцаров", бр. 7, 1000 Скопје, Република Македонија, тел.: +389 2 117 564; факс: +389 2 126 022, e-mail: lossmakers@pa.org.mk  
Банка депозитор: Балканска Банка - Скопје, жиро сметка: 40100-637-2213.

### ОБЈАВИ

Врз основа на член 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97 и 50/01), Министерството за труд и социјална политика

### ОБЈАВУВА

1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец јули 2001 година во однос на месец јуни 2001 година е пониска за 1,7%.

2. Исплатата на платите за месец јули 2001 година во однос на месец јуни 2001 година работодавците од членот 3 став 1 ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,  
Бедредин Ибраими, с.р.

Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот од добивка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93 и 11/2001), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

### ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2001 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари - јули 2001 година во однос на просечните цени на мало во однос на 2000 година изнесува 5,2%.

Директор,  
Благоица Новковска, с.р.

### СОДРЖИНА

	Страница
1160. Одлука за вработување кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на Република Македонија.....	3815
1161. Одлука за вработување кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетите на Фондовите.....	3815
1162. Одлука за вработување кај Јавните претпријатија основани од Владата на Република Македонија.....	3816
1163. Решение за разрешување од должноста директор на ЈП за стопанисување со пасиштата - Скопје.....	3816
1164. Решение за именување директор на ЈП за стопанисување со пасиштата - Скопје.....	3816
1165. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта "Македонијат" - Скопје.....	3816
1166. Решение за именување заменик на директорот на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта "Македонијат" - Скопје.....	3816
1167. Решение за разрешување од должноста заменик на директор на ЈП "Македонски железници" - Скопје.....	3816
1168. Решение за именување заменик на директор на ЈП "Македонски железници" - Скопје.....	3817
1169. Решение за разрешување од должноста заменик на директор на Затворот Скопје со отворени одделенија во Крива Палка и Велес.....	3817
1170. Решение за именување заменик на директор на Затворот Скопје со отворени одделенија во Крива Палка и Велес.....	3817
1171. Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за заштита на индустриската сопственост.....	3817
1172. Решение за именување директор на Бирото за заштита на индустриската сопственост.....	3817
1173. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Заводот за статистика на Република Македонија.....	3817
1174. Решение за именување заменик на директорот на Државниот завод за статистика.....	3817
1175. Решение за разрешување од должноста директор на ЈП за просторни и урбанистички планови - Скопје.....	3818
1176. Решение за именување директор на ЈП за просторни и урбанистички планови - Скопје.....	3818
1177. Решение за именување државен секретар во Министерството за надворешни работи.....	3818
1178. Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детско одомралиште "Пелистер" - Битола.....	3818
1179. Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детско одомралиште "Младост" - Скопје.....	3818
1180. Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детско одомралиште "Мајски Цвет" - Струга.....	3818
1181. Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детско одомралиште "Илинден" - Гостивар.....	3819
1182. Правилник за висината, начинот и временските рокови на плаќање на трошоците на постапката за признавање и одобрување на сортата и за контрола на сортата.....	3819
1183. Правилник за видот и обележувањето на капалиштето.....	3820
1184. Правилник за бројот и составот на членовите на екипаж за безбедна пловидба на бродовите во внатрешна пловидба.....	3825
1185. Правилник за посебните услови за вршење пробно возење на брод.....	3825
1186. Правилник за начинот на кој се врши нуркањето.....	3826
1187. Правилник за начинот на истакнување и веење на знаме.....	3826
1188. Правилник за утврдување на висината на надоместокот за надзор на кабловска радио-телевизијска мрежа.....	3827
1189. Правилник за начинот, постапката и критериумите за спроведување на стручниот и приправничкиот испит.....	3827
1190. Правилник за начинот, постапката и критериумите за спроведување на преодниот испит.....	3830
1191. Правилник за критериумите и стандардите, како и постапката за вработување и селекција на државните службеници.....	3833
1192. Деловник за работа на Комисијата на Агенцијата за државни службеници за решавање во втор степен по жалби и приговори на државните службеници.....	3834
<b>Објава</b> за стварната стапка на трошоците на живот за месец јули 2001 година во однос на месец јуни 2001 година.....	3846
<b>Објава</b> за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец јули 2001 година.....	3846

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

В.д. директор и одговорен уредник - Кокан Лазаревски.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.